



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

ЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскоерпски словенечки, македонски албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-607-1125

Среда, 24 октомври 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 6 динари. — Претплатата за 1973 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта Фах 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; телефакс 11756

789.

Врз основа на член 12 став 2, во врска со член 22 став 1 од Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на сојузните пратеници и функционери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 17/69), Административната комисија на Сојузната скупштина, на својата 25 седница од 18 октомври 1973 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИ

1. Сојузен пратеник и функционер има право на дневници во износ од 250 динара за деновите поминати надвор од местото на постојаното живеење поради учество во работата на телата на Сојузната скупштина чиј член е тој, поради вршење работи по одлука на телата на Сојузната скупштина, на нивните претседатели или на претседателот на Скупштината или поради вршење на службени работи.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за височината на дневниците на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69) и Одлуката за височината на дневниците на функционерите што ги избира или именува Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/69).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06.7-56/73-04

19 октомври 1973 година

Белград

Административна комисија на Сојузната скупштина

Претседател,

Драгиша Максимовиќ, с. р.

790.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за надоместоците на трошоците на пратениците за вршење на пратеничка функција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/71), Административната комисија на Сојузната скупштина, на својата 25 седница од 18 октомври 1973 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРАТЕНИЧКА ФУНКЦИЈА

1. На сојузен пратеник му припаѓа месечен надоместок на трошоците за вршење на пратеничка функција (патни трошоци, трошоци за преписка и др.) што му одговара на износот од 750 динари месечно.

2. Надоместокот од точка 1 на оваа одлука се исплатува месечно однапред.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците на сојузните пратеници за вршење на пратеничка функција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/71).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06.7-56/73-04

19 октомври 1973 година

Белград

Административна комисија на Сојузната скупштина

Претседател,

Драгиша Максимовиќ, с. р.

791.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на сојузните пратеници и функционери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 17/69), Административната комисија на Сојузната скупштина, на својата 25 седница од 18 октомври 1973 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ

1. Сојузниот пратеник од член 2 став 2 на Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на сојузните пратеници и функционери, како и функционерите одредени со тој закон што ги избира или именува Сојузната скупштина, што живеат одвоено од своето семејство, имаат право на месечен надоместок за трошоците за одвоен живот од семејството во износ од 1.750 динари месечно.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместокот за трошоците за одвоен живот од семејството на сојузните пратеници и функционери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06.7-56/73-04

19 октомври 1973 година

Белград

Административна комисија на Сојузната скупштина

Претседател,

Драгиша Максимовиќ, с. р.

792.

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман XXXVIII, во врска со член 43 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64), Сојузниот извршен совет донесува.

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕРИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА КОЛЕРА

Член 1

Во Уредбата за мерките за заштита од внесување на колера („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/72) во член 2 во уводната реченица зборот: „поединечно“ се брише.

Во точка 2 зборовите: „меѓународниот здравствен правилник“ се заменуваат со зборовите: „Меѓународниот санитарен правилник (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/70)“.

Во точка 3 зборот: „најмалку“ се брише.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Ако поради неповолна епидемиолошка ситуација постои непосредна опасност од внесување на колера во Југославија, сојузниот секретар за труд и социјална политика може да го ограничи патувањето во поодделни земји од член 1 на оваа уредба односно да одреди посебни услови за патување во тие земји додека трае непосредната опасност од внесување на болеста“

Член 3

По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој при враќање во Југославија одбие да се подложи на здравствен преглед или одбие да остане под медицинска контрола или ако не се придржува кон пропишаните или наредените мерки и упатства на лекарот и органите надлежни за работите на санитарниот надзор за време на патувањето и по враќањето во Југославија.“

Член 4

Член 5 се брише.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 288

17 октомври 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

793.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1974 година („Службен лист на

СФРЈ“, бр. 41/73), во точка 1 став 1 во одредбата под 1 бројот: „1,67“ се заменува со бројот: „1,90“, а во одредбата под 2 бројот: „1,55“ — со бројот: „1,70“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 290

17 октомври 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

794.

Врз основа на член 25 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите од општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 52/73), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за земјоделство, сојузниот секретар за труд и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА БАКТЕРИОЛОШКАТА ИСПРАВНОСТ НА КОИ МОРААТ ДА ИМ ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ВО ПРОМЕТОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Животните намирници што се пуштаат во промет на домашниот пазар, во поглед на бактериолошката исправност мораат да им одговараат на минималните услови пропишани со овој правилник.

Член 2

Како бактерии контаминенти, во смисла на овој правилник, се подразбираат сите видови бактерии што не учествуваат во нормалниот процес на изработка и зреењето на животните намирници, ако со овој правилник за поодделни намирници не е одредено поинаку.

II. ОПШТИ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА БАКТЕРИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ

Член 3

Ако со овој правилник за поодделни животни намирници не е одредено поинаку, животните намирници во прометот не смеат да содржат:

- 1) бактерии од *Salmonella* вид во 25 g (ml);
- 2) коагулаза позитивни стафилококи во 0,01 g(ml);
- 3) сулфиторедувачки клостридии во 0,01 g (ml);
- 4) *Proteus* видови во 0,001 g (ml);
- 5) *Escherichia coli* во 0,01 g (ml).

Член 4

Покрај бактериолошките услови од член 3 на овој правилник, млеко и производи од млеко, сирила и млекарски култури, сладолед и прашок за сладолед не смеат да содржат ниту *Streptococcus beta haemoliticus* во 0,1 g (ml).

Член 5

Ако со овој правилник за поодделни животни намирници не се пропишани посебни услови во поглед на бактериолошката исправност, согласно ќе се применуваат одредбите што се однесуваат на исправноста на сродните животни намирници.

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА БАКТЕРИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА ОДДЕЛНИ ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ

1. Месо и производи од месо

Член 6

Сурово месо во длабочината на трупови, во полutki и четвртинки не смее да содржи во 1 g бактерии од член 3 точ. 2, 3, 4 и 5 на овој правилник, ниту аеробни мезофилни бактерии во 0,001 g.

Сурово месо во помали парчиња или конфекционирано сурово месо не смее да содржи сулфиторедувачки кластридии во 0,1 g. месо.

Член 7

Иситнето (мелено) сурово месо не смее да содржи: коагулаза позитивни стафилококи во 0,1 g; *Proteus* во 0,01 g; *Escherichia coli* во 0,001 g; сулфиторедувачки кластридии во 0,01 g. Бројот на сите живи мезофилни аеробни бактерии сапрофити не смее да биде поголем од 5.000.000 во 1 g.

Член 8

Трајни колбаси и просушени колбаси не смеат да содржат во 0,1 g; *Escherichia coli*, *Proteus*, коагулаза позитивни стафилококи, ниту сулфиторедувачки кластридии.

Член 9

Домашна шунка, пршут (далматински, крашки) и сите видови сувомеснати производи во парчиња, сува вратина (бундиола), сокол, сува свинска и говедска печеница, говедска, овча и козја пастрма, суви глави, суви коленици (бутови), свински и говедски димени јазици, сува сланина (подбрадник, тиролска, царска, месната мешеста, паприцирана, барена) не смеат да содржат во 0,1 g: *Escherichia coli*, *Proteus*, коагулаза позитивни стафилококи, ниту сулфиторедувачки кластридии.

Член 10

Полутрајни колбаси и хреновки, сафалада, париски колбас, посебен колбас и други колбаси од овој вид не смеат да содржат во 0,01 g: *Escherichia coli*, *Proteus*, коагулаза позитивни стафилококи, ниту сулфиторедувачки кластридии во 0,1 g.

Член 11

Шваргла (тлаченица), кавурма, крвавица, колбас од цигер и паштети од дробови не смеат да содржат во 0,01 g: *Escherichia coli*, *Proteus*, коагулаза позитивни стафилококи, ниту сулфиторедувачки кластридии во 0,01 g.

Член 12

Дехидрирани производи од месо со додатоци или без додатоци, што се пуштаат во промет во оригинално пакување, не смеат да содржат во 0,01 g: *Escherichia coli* и *Proteus*, ниту сулфиторедувачки кластридии во 0,1 g.

Член 13

Шунка и плешка во лименка, пулман-шунка и пулман-плешка во лименка, пикник-шунка, пикник-плешка во лименка, каре во лименка, вратина во лименка, пресувана шунка, шунка или плешка во пластична амбалажа, говедско месо во сопствен сок, телешко месо во желе, и други видови пастеризирани конзерви од месо што се чуваат на температура од 10°C не смеат да содржат во 0,1 g: *Escherichia coli*, *Proteus*, коагулаза позитивни стафилококи, ниту сулфиторедувачки кластридии.

На условите од став 1 на овој член мораат да им одговараат готовите смрзнати јадења од месо, дробовите и додатоците ако се чуваат во смрзната состојба.

Член 14

Покрупно иситнето саламушено говедско месо, крупно и ситно мелено саламушено говедско месо, покрупно иситнето саламушено свинско месо, ситно мелено саламушено говедско месо, свинско или овчо месо, измешано ситно и покрупно мелено саламушено свинско месо, многу ситно мелено саламушено говедско месо, многу ситно мелено саламушено свинско месо, говедски гулаш, свински гулаш, гулаш од свински глави, мешан гулаш, гулаш супа, Кофтиња во сос, шкембиња во сок, свински срца во сок и свински бубрези во сок, паштетни конзерви од дробови, мешани конзерви и други конзерви од месо третирани на температури над 100°C, мораат да бидат, по правило, стерилни. Нестерилни мостри смеат да содржат најмногу до 1.000 бактерии сапрофити во 1 g производ.

Конзерви од рибино месо не смеат да содржат повеќе од 1.000 спори сапрофитни видови од родот *Bacillus* во 1 g производ.

2. Млеко и производи од млеко

Член 15

Пресно млеко не смее да содржи повеќе од 5.000.000 бактерии контаминанти во 1 ml.

Стерилизирано млеко не смее да содржи вегетативни форми бактерии во 1 ml ниту повеќе од 100 спорогени бактерии во 1 ml.

Млеко во прав, полуобрано и обрано млеко во прав не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,1 g, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминанти во 1 g.

Член 16

Пастеризирано млеко додека се наоѓа складирано во млекарница мора да им одговара на овие услови:

1) ако е во канти не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,01 ml, ниту повеќе од 200.000 бактерии контаминанти во 1 ml;

2) ако е во шишиња или во друга амбалажа не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,1 ml, ниту повеќе од 50.000 бактерии контаминанти во 1 ml.

Пастеризираното млеко во моментот на продавањето на потрошувачите мора да им одговара на овие услови:

1) ако е во канти не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,001 ml, ниту повеќе од 500.000 бактерии контаминанти во 1 ml.

2) ако е во шишиња или во друга амбалажа не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,01 ml, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминанти во 1 ml.

Член 17

Згуснато засладено млеко и згуснато засладено обрано млеко не смеат да содржат *Escherichia coli* во 1 ml, ниту повеќе од 30.000 бактерии контаминанти во 1 ml.

Згуснато незасладено млеко и згуснато незасладено обрано млеко не смеат да содржат вегетативни форми бактерии во 1 ml, ниту повеќе од 100 спорогени бактерии во 1 ml.

Член 18

Кисело млеко, јогурт и кефир додека се наоѓаат складирани во млекарница не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,1 ml, а во моментот на продавањето на потрошувачите не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,01 ml.

Член 19

Млечни напиеви од пастеризирано млеко и од пастеризирано обрано млеко не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,01 ml, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 ml.

Стерилизирани млечни напиеви не смеат да содржат вегетативни форми бактерии во 1 ml, ниту повеќе од 100 спорогени бактерии во 1 ml.

Ферментирани млечни напиеви не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,01 ml.

Член 20

Кисела павлака не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,01 ml.

Пастеризирана слатка павлака, пастеризирана слатка павлака за кафе и кисела пастеризирана павлака не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,01 ml, ниту повеќе од 500.000 бактерии контаминенти во 1 ml.

Стерилизирана слатка павлака и стерилизирана слатка павлака за кафе не смеат да содржат вегетативни форми бактерии во 1 ml, ниту повеќе од 100 спорогени бактерии во 1 ml.

Член 21

Путер од I класа (чаен путер) не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,01 g, ниту липолитички бактерии во 0,0001 g.

Путер од II класа, суруткин путер и домашен путер не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,001 g, ниту липолитички бактерии во 0,0001 g.

Кајмак не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,001 g.

Член 22

Сирења не смеат да содржат, и тоа:

- 1) меки сирења — *Escherichia coli* во 0,001 g, ниту повеќе од 1.000.000 бактерии контаминенти во 1 g;
- 2) тврди сирења — *Escherichia coli* во 0,01 g, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 g;
- 3) топени сирења — *Escherichia coli* во 0,1 g, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 g.

3. Други животни намирници

Член 23

Сирила во течност не смеат да содржат *Escherichia coli* во 1 ml, ниту повеќе од 1.000 бактерии контаминенти во 1 ml.

Сирила во таблети и сирила во прав не смеат да содржат *Escherichia coli* во 1 g, ниту повеќе од 50.000 бактерии контаминенти во 1 g.

Член 24

Јајца во прав и замрзнати кршени јајца без лушпа не смеат да содржат бактерии од *Salmonella* вид во 50 g, *Escherichia coli* во 0,01 g, ниту сулфиторедуваачки клостридии во 0,1 g.

Јајца во прав не смеат да содржат аеробни мезофилни бактерии повеќе од 200.000 во 1 g, а замрзнати кршени јајца без лушпа повеќе од 500.000 во 1 g.

Свежи кокошкини јајца во лушпа не смеат да содржат бактерии од *Salmonella* вид во 50 g, ниту мувла во 1 g.

Член 25

Овошни сокови и освежителни овошни напиеви не смеат да содржат повеќе од 100 бактерии контаминенти во 1 ml, а концентрирани овошни сокови, овошни сирупи и ароматизирани сирупи — не повеќе од 200 бактерии контаминенти во 1 ml.

Овошје конзервирано со топлина не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,1 g, ниту повеќе од 100 бактерии контаминенти во 1 ml (g).

Освежителни газирани безалкохолни пијачки не смеат да содржат бактерии од *Proteus* вид и *Streptococcus Faecalis*, ниту повеќе од 10 колиформни клици во 100 ml пијачки, одредени како најверојатен број.

Член 26

Сок од зеленчук, умак од зеленчук и кечуп не смеат да содржат повеќе од 200.000 бактерии контаминенти во 1 ml.

Зеленчук конзервиран со топлина не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,1 g, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 ml (g).

Смрзнат зеленчук не смее да содржи повеќе од 500.000 бактерии контаминенти во 1 g.

Член 27

Печурки конзервирани со топлина не смеат да содржат *Escherichia coli* во 1 g, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 g.

Член 28

Непастеризирано пиво не смее да содржи *Escherichia coli* во 1 ml, а пастеризирано пиво — во 10 ml.

Член 29

Шеќер не смее да содржи повеќе од 200.000 бактерии контаминенти во 1 g.

Член 30

Сладолед не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,01 g, *Staphylococcus* во 1 g, ниту повеќе од 200.000 бактерии контаминенти во 1 g.

Прашок за сладолед не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,1 g, ниту повеќе од 200.000 бактерии контаминенти во 1 g.

Член 31

Слатки со крем и кремове не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,01 g, ниту повеќе од 500.000 бактерии контаминенти во 1 g.

Член 32

Мајонез и концентрати за супа не смеат да содржат *Escherichia coli* во 0,1 g, ниту повеќе од 100.000 бактерии контаминенти во 1 g (ml).

Член 33

Маргарин не смее да содржи *Escherichia coli* во 0,01 g, ниту липолитички бактерии во 0,0001 g.

IV. ХИГИЕНСКИ НЕИСПРАВНИ ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ

Член 34

Ако со лабораториско испитување се утврди дека животните намирници од чл. 6 до 33 на овој

правилник во поглед на бактериолошката исправност не им одговараат на општите или посебните услови пропишани со овој правилник, тие намирници се сметаат како хигиенски неисправни.

По исклучок, животните намирници од чл. 15 до 33 на овој правилник не се сметаат како хигиенски неисправни ако бројот на бактерии контаминанти во 1 g(ml) е зголемен до 50% — во однос на бројот на бактериите што според одредбите на овој правилник можат да ги содржат тие животни намирници, ако тие намирници во поглед на бактериолошката исправност им одговараат на другите услови пропишани со овој правилник.

Член 35

Ако животните намирници од чл. 15, 20, 21, 22 и 24 на овој правилник во поглед на бактериолошката исправност не им одговараат на посебните услови пропишани со овој правилник, тие можат да се употребуваат за производство на животни намирници под следните услови:

- 1) пресно млеко и млеко во прав — со преработка во обрано млеко или казеин;
- 2) павлака и кајмак — за приготвување јадења што подлежат на термичка обработка;
- 3) путер — со преработка во маст;
- 4) меки и тврди сирења — со преработка во топени сирења;
- 5) јајца во прав и замрзнати кршени јајца без лушпа — за производство на тестенини.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1197

27 септември 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за труд и социјална
политика,
Вуко Драгашевиќ, с. р.

795.

Врз основа на член 6 ст. 2 и 3 од Законот за техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ И УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТУНЕЛИ

I. Општи одредби

Член 1

Со одредбите на овој правилник се пропишуваат техничките нормативи и услови што се применуваат при проектирањето и градењето на нови и при реконструкцијата на постојните тунели на пругите на југословенските железници и на индустриските пруги на кои сообраќаат возила на југословенските железници (во понатамошниот текст: тунелите).

Член 2

При проектирањето и градењето на тунели се применуваат и соодветните југословенски стандарди, прописите за противпожарната заштита, санитарни-

те прописи, прописите за заштитата при работата и другите прописи што се однесуваат на проектирањето и градењето на градежните објекти, како и прописите за безбедноста на железничкиот сообраќај, ако со овој правилник не е одредено поинаку.

Член 3

При проектирањето и градењето на тунели може да се отстапи од одредбите на овој правилник само ако теориски и експериментално е докажано дека таквото отстапување не влијае врз сигурноста на животот или здравјето на луѓето, на сообраќајот, на соседните објекти и околината.

Член 4

Проектирањето и градењето на тунели мора да биде засновано врз податоците добиени врз основа на извршените геотехнички истражни работи.

Член 5

Новите тунели мораат да се проектираат и да се градат за услови на дизел-влека и на електрична влека.

Член 6

Тунелите мораат да бидат проектирани и градени така што да обезбедат сигурен и уреден сообраќај, како и нивно едноставно и економично одржување во експлоатација.

Проектираните елементи на тунелите мораат да бидат усогласени со проектот на пругата на која тунелите се градат или се реконструираат.

Член 7

Тунелите се проектираат и се градат според усвоениот светол профил.

II. Истражни работи

Член 8

Истражните работи при проектирањето на тунелите се изведуваат заради добивање на потребни податоци за теренот низ кој минува тунелот. Истражните работи се изведуваат според програмата на истражните работи и ги опфаќаат сите геотехнички истражувања и испитувања.

Со програмата од став 1 на овој член се утврдуваат обемот и видот на истражните работи за секој тунел посебно, а според сложеноста на геолошкиот состав на теренот.

Член 9

Заради изработка на инвестициона програма за изградба на железничка пруга, за тунелите треба да се соберат и да се користат податоците за терените на кои тие ќе се градат добиени од геолошките карти и од другата постојна геолошка документација и непосредно од тие терени, како и податоците за блиските веќе изградените објекти.

При изградбата на подолги тунели, во сложени геолошки услови, мораат да се изведат пообемни истражни работи и геолошки картирања.

Член 10

Заради изработка на идејниот проект на тунел, мораат да се извршат геофизички мерења, сондажни дупчења, геолошки картирања и хидролошки снимања.

Член 11

При изработката на главниот проект на тунел, а заради добивање што посигурни податоци, истражните работи од член 10 на овој правилник се дополнуваат.

Член 12

Со истражните работи се одредуваат:

- 1) геолошкиот состав на теренот;
- 2) физичките и механичките својства на карпестите маси;
- 3) хидролошките својства на теренот;
- 4) појавата и видот на природните гасови, близината на минералните извори и температурата во брдото.

Член 13

Врз основа на податоците добиени со геомеханичките истражувања и испитувања (член 8) се составуваат: прогнозен надолжен геолошки профил на тунелот, карактеристични геолошки напречни профили на тунелот и технички извештај.

III. Траса и нивелетата на тунелот

Член 14

Техничките елементи на трасата во тунелот мораат да им одговараат на техничките услови и на прописите за трасата на отворен дел на пруга.

Член 15

Тунелите се проектираат и се градат во права или во кривина, а можат да бидат делум во права и делум во кривина.

Тунелите со должина над 1500 m, по правило се проектираат и се градат во права.

Член 16

Влезот во тунелот односно излезот од тунелот, ако е тоа можно, треба да се постават што повертикално на изохипсите на теренот низ кој тунелот се изградува.

Член 17

Оската на тунелот во кривина се поместува од оската на трасата спрема центарот на кривината за вредноста:

$$e = \frac{8}{3} h,$$

каде што h е надвишување на надворешната шина во mm.

Поместувањето на оската на тунелот се врши линеарно, почнувајќи од почетокот на преодната кривина, така што на почетокот на кружната кривина се достасува полната вредност.

Член 18

Нивелетата на тунелот се поставува во наклон.

Наклонот на нивелетата на тунелот не смее да биде помал од 3‰, а по исклучок не смее да биде помал од 2‰.

Нивелетата на тунел на делови на пруга во стрмина односно во пад се проектира во едностран наклон.

Член 19

Нивелетата на подолги тунели што се наоѓаат под преслапи (врвни или базисни тунели) се проектира, по правило, во двестран наклон.

Нивелетата од став 1 на овој член може да се проектира и во едностран наклон, ако тоа е обусловено со трасата на пругата.

Член 20

На местата на челни состави на два спротивни наклони со големина над 5‰, ако висинската разлика барем на едниот наклон е поголема од 10 m, помеѓу тие два наклони мора да се уфрли отсек на колосекот во наклон и $\leq 3‰$ должина:

- 1) 500 m — на главни пруги;
- 2) 300 m — на споредни пруги.

Во должината од став 1 на овој член влегуваат и должините на тангентите на заокружувањето.

Преломот на нивелетата се заокружува:

- 1) ако еден од спротивните наклони е помал од 5‰;
- 2) ако обата наклони се поголеми од 5‰, но висинската разлика на обата наклони е помала од 10 m.

Член 21

Преломот на нивелетата на тунелот мора да се заокружи со вертикален кружен лак, ако разликите во наклоните преминуваат 2‰.

Полупречникот на вертикалниот кружен лак (ρ) мора да му биде рамен на квадратот на најголемата брзина на движењето на соодветниот дел на пругата ($\rho = V^2$). По исклучок, во тешки теренски услови може да се допушти и помал полупречник

според образецот $\rho = \frac{1}{4} V^2$ но не помал од 2.000 m.

Член 22

Меродавното угорниште во тунели со должина поголема од 300 m се ублажува според вредностите дадени во следната таблица 1:


Таблица 1. Ублажени угорништа во тунел во правец — i, во ‰

Должина на тунелот	Меродавно угорниште во ‰												Должина на тунелот
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
300	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	300
500	5,55	7,48	9,35	11,26	13,16	15,08	16,97	18,88	20,80	22,69	24,59	26,46	500
1000	4,54	6,31	7,90	9,60	11,26	13,00	14,66	16,36	18,07	19,72	21,40	22,98	1000
1500	3,36	4,97	6,24	7,73	9,14	10,68	12,08	13,56	15,05	16,44	17,86	19,14	1500
2000	3,24	4,83	6,09	7,55	8,94	10,46	11,87	13,33	14,78	16,17	17,57	18,82	2000
3000	3,02	4,60	5,80	7,24	8,59	10,09	11,44	12,87	14,31	15,66	17,01	18,24	3000
4000	2,82	4,36	5,54	6,94	8,25	9,73	11,05	12,45	13,83	15,15	16,47	17,66	4000
5000	2,70	4,23	5,39	6,76	8,07	9,51	10,83	12,21	13,61	14,90	16,21	17,36	5000
6000	2,36	3,88	5,00	6,35	7,63	9,05	10,33	11,70	13,05	14,32	15,60	16,70	6000
7000	2,00	3,44	4,83	5,86	7,10	8,52	9,78	11,10	12,44	13,68	14,94	16,00	7000
8000	—	3,05	4,08	5,38	6,60	7,98	9,20	10,51	11,80	13,01	14,22	15,20	8000
9000	—	2,73	3,74	5,02	6,20	7,57	8,75	10,04	11,32	12,47	13,67	14,65	9000
10000	—	2,39	3,36	4,62	5,76	7,12	8,27	9,54	10,78	11,94	13,10	14,02	10000
11000	—	2,24	3,21	4,47	5,61	6,97	8,12	9,39	10,63	11,75	12,95	13,93	11000
12000	—	2,13	3,08	4,36	5,48	6,86	8,00	9,28	10,58	11,68	12,84	13,82	12000
13000	—	2,05	3,02	4,28	5,43	6,76	7,93	9,20	10,28	11,60	12,76	13,76	13000
14000	—	2,01	2,98	4,24	5,39	6,32	7,89	9,16	10,24	11,56	12,72	13,70	14000
15000	—	2,00	2,98	4,24	5,39	6,32	7,89	9,16	10,24	11,56	12,72	13,70	15000

Кај тунели во кривина се зема предвид и отпорот од кривината.


Член 23

Ако на пругите се предвидува влека на возови со локомотива на челото, ублажувањето на угорништето од член 22 на овој правилник почнува на 400 m пред влезниот портал, а се завршува на 100 m пред излезниот портал на тунелот (слика 1).



Слика 1.

Ако на пругите се предвидува влека на возови со две локомотиви, и тоа со една на челото а со друга зад возот, ублажувањето на угорништето почнува на 150 m пред влезниот портал, а се завршува на 150 m зад излезниот портал на тунелот (слика 2).



Слика 2.

Должината на ублажувањето на угорништето се смета според следниот образец:

$$Lu = Lv + Lt - 200,$$

каде што е: $Lv = 500$ m (должина на возот)

Lt = должина на тунелот.

IV. Напречен профил

Член 24

Напречниот профил на тунелот мора да биде во потковичест облик со криволиниска внатрешна контура на сидовите составена од кружни и прави делови.

Напречниот профил на тунелот мора да се приспособи кон слободниот профил на пругите од нормален колосек за електрична влека.

Член 25

Светлиот профил на тунелот мора да биде поширок од слободниот профил за отворена пруга.


Светлите профили на тунелот се утврдени за едноколосечни, двоколосечни и триколосечни тунели (слики 3, 4 и 5).

Член 26

При изградбата на тунели мораат да се применат утврдените типови на обидувањето на тунелите (облогата).

Облогата на тунелите се одредува зависно од видот и состојбата на брдскиот материјал и појавата на вода.


Категоризацијата на брдскиот материјал и типовите на облогите на тунелите се одредуваат според постојните технички услови за градење на железнички патишта.



Слика 3 Светол профил на едноколосечен тунел

Член 27

Ако притисокот на брдската маса дејствува еднострано кај падински тунели, облогата на тунелите се изведува според посебен проект.



Слика 4. Светол профил на двоколосечен тунел

Член 28

Напречниот профил на облогата на тунелите може и посебно да се проектира, со доказ на стабилноста, со тоа што мора да се обезбеди утврдениот светол профил на тунелот.

Член 29

На секои 50 m, на обете страни на тунелот, мораат наспротивно да се изградат тунелски ниши.

Нишата од став 1 на овој член, сметајќи од горниот раб на прагот, мора да биде со височина од најмалку 2,1 m со широчина од најмалку 2,00 m и со длабочина од најмалку 1,00 m.

Член 30


Во тунелот со должина над 2000 m од едната страна на тунелската оска на секои 1000 m мораат да се изградат килери за сместување на алати, опрема, возила, како и машини потребни за одржување на тунелот и инсталациите во тунелот.

Килерот од став 1 на овој член, сметајќи од горниот раб на прагот, мора да биде со височина од најмалку 3,10 m, со широчина најмалку 3,00 m и со длабочина од најмалку 3,10 m.

Член 31

Во тунелот се изградуваат и килери за сместување на автоматскиот пружен блок, а според прописите на поставувањето на сигнално-техничките уреди.

Одредбата од член 30 став 2 на овој правилник се однесува и на килерите од став 1 на овој член.



Слика 5. Светол профил на триколосечен тунел

- * — колосек 1
- ** — колосек 2
- *** — колосек 3
- **** — горни раб на прагот
- ***** — горни раб на шината

Член 32

Најмалите марки на бетонот што може да се користат за обложување на тунели се одредени во следната таблица 2:

Таблица 2

Вид облога	Марка на бетонот
Бетонски и армиранобетонски блокови	200
Бетон и армиран бетон	150 до 200
Прскан бетон	300 до 400
Бетон на портали	150 до 200
Израмнувачки слој	100
Исполнување	100

Член 33

Шуплините зад облогата на тунелот мораат да се пополнат со бетон од иста марка на бетон како што е и марката на бетонот од која е изработена и самата облога, и тоа на длабочина до 0,2 m Шуплините на длабочина над 0,2 m до 1 m се пополнуваат со бетон од марката 100.

V. Портали на тунели

Член 34

Порталот на тунелот мора да обезбеди стабилност на влезниот односно на излезниот дел на тунелот и на предзасекот.

Член 35

Челниот сид на порталот се поставува, по правило, нормално на тунелската оска, а може да се постави и под агол, зависно од теренските услови.

Во челниот сид на порталот се изведува канал за примање вода од надината над порталот. Каналот се изведува во едностран наклон, ако пониската косина на предзасекот не ја преминува височината на челниот сид. Ако косината на засекот е над круната на челниот сид, каналот се изведува во двестран наклон така што водата од каналот да се испушта во ископот на предзасекот.

Горниот раб на челниот сид на порталот се изведува хоризонтално по целата должина или скалесто во согласност со напречниот наклон на теренот.

Член 36

Стабилноста на челниот сид на порталот се испитува на начинот на кој се врши испитувањето на стабилноста на потпорните сидови.

VI. Одводнување

Член 37

При изградбата на тунели мора да се обезбеди одведување на води што во нив можат да се појават.

Член 38

Ако при градењето на тунели се појават подземни води тие мораат правилно да се каптираат и одведуваат.

Член 39

Во тунелот мора да се изгради канал за одведување на води од тунелот. Димензиите на каналот се одредуваат зависно од количината на водата и наклонот на каналот.

Член 40

Количината на водата што може да ја прими каналот за одведување на водите според тунелскиот тип а при разни наклони е дадена во следната таблица 3:

Таблица 3.

Пад (%)	Брзина (m/s)	Количина на водата (l/s)
2	0,68	62
3	0,83	77
4	0,99	92
5	1,13	105
6	1,22	113
7	1,27	118
8	1,36	126
9	1,41	131
10	1,45	135
11	1,50	139
12	1,60	148
13	1,69	157
14	1,78	165
15	1,88	175

Член 41

Наклонот на каналот за одведување на води од тунелот не смее, по правило, да биде помал од 3‰. По исклучок, наклонот на тој канал не може да изнесува помалку од 2‰.

Член 42

Ако количината на подземните води е поголема од онаа што може да ја прими тунелскиот канал за одведување на води, во тунелот мора да се изгради посебен систем за одводнување.

Член 43

Во едноколосечни тунели, каналите за одведување на води се поставуваат од спротивната страна на каналот за каблите од слаба и јака струја, а во двоколосечни тунели и во триколосечни тунели — во средината помеѓу колосеците.

Член 44

Површинската вода од предзасекот на тунелот не смее да се воведува во каналот од член 39 на овој правилник.

Член 45

Заради поправилно собирање на водите во тунелот под покривката се изведува израмнувачки слој од бетон во наклон од најмалку 2‰ (слики 1, 2 и 3).

Член 46

Каналите за одведување на води мораат да бидат под покривката и покриени со монтажни армиранобетонски плочи.

VII. Хидроизолација

Член 47

Хидроизолација на тунели се изведува заради:

- 1) заштита на облогата на тунелите од штетни дејства на подземни води;
- 2) заштита на постројки за електрична влеча, колосеци и инсталации во тунелот;
- 3) безбедност на сообраќајот.

Член 48

Во електрифицирани тунели подземната вода не смее да доаѓа во допир со контактниот електричен вод и со пантографот на електричната локомотива во пределот на темето на сводот на тунелот,

ниту смее да капе врз тие постројки. Во тунелот не смее да се допушти создавање на сталактити и мразулки ниту наслојки на мраз во пределот на шините.

Член 49

Хидроизолација на тунели може да се изведува:

- 1) на надворешниот дел на облогата на тунелот;
- 2) на внатрешната страна на облогата на тунелот;
- 3) помеѓу надворешниот дел и внатрешната страна на облогата на тунелот.

Член 50

Видот на хидроизолацијата од член 49 на овој правилник зависи од агресивноста на подземните води, степенот на изолацијата што се има намера да се постигне, методата на градењето на тунелот, притисокот на брдската маса, хидростатичкиот притисок на водата и цените на изолацијата.

Ако подземната вода е агресивна, хидроизолацијата се изведува на надворешниот дел на облогата на тунелот доколку со други мерки не е спречено агресивното дејство на подземните води.

Вметнатата хидроизолација или хидроизолацијата на внатрешната страна на облогата на тунелот се изведува во тунелот со голем притисок на брдската маса.

Хидроизолацијата на внатрешната страна на облогата на тунелот се изведува и во изградени тунели.

Член 51

Хидроизолацијата на внатрешната страна на облогата на тунелот не смее да влегува во слободниот профил за електричната влека.

Член 52

Хидроизолацијата на тунелот се проектира и се изведува според типовите на хидроизолацијата, што ги усвоила Заедницата на југословенските железници или според важечките југословенски стандарди.

Хидроизолацијата на тунелот може да се изведува и според посебно изработен проект ако е снабдена со соодветни атести за квалитетот.

VIII. Основни поставки на пресметката

Член 53

Притисокот врз конструкцијата на облогата на тунелот се состои од: основниот брдски притисок (вертикален, бочен и подножен), сопствената тежина на облогата, сеизмичките влијанија и надворешните хидростатички притисоци.

Член 54

Основниот брдски притисок врз конструкцијата на облогата на тунелот зависи од геотехничките услови, од длабочината на која тунелот се гради, како и од начинот и брзината на изведувањето на работите на ископот и изработката на облогата.

Член 55

Облогата на тунелот се пресметува според најнеповолното оптоварување што може да настане при градењето или за време на експлоатацијата.

Член 56

За одредување на основниот брдски притисок можат да се применат вообичаените аналитички методи и емпириските образци. При тоа треба да се води сметка усвоените претпоставки што повеќе да им одговараат на конкретните геотехнички услови и на применетата метода на градењето.

Член 57

Основниот брдски притисок може да се одреди и со непосредно мерење на самото место, во самата брдска маса, при ископот на тунелот, на карактеристичните места или при изведувањето на истражните работи.

Добиените податоци се користат за пресметка на облогата на тунелот односно за проверување и исправување на димензиите на применетите типови облога при градењето на тунелот.

Член 58

При статичкото пресметување на облогата на тунелот мора да се земе предвид и содејството на почвата, како и методата и начинот на градењето.

Член 59

Големината на брдскиот притисок врз конструкцијата на тунелот во потресни подрачја, ако тунелот минува низ некарпеста почва, се смета според следниот образец:

$$p = (1 + 2 K_c \cdot \operatorname{tg} \varphi) \cdot p$$

каде што е: p — брдски притисок врз конструкцијата на тунелот без дејство на земјотрес,

φ — внатрешен агол на триење,

K_c — коефициент одреден во следната таблица 4:

Таблица 4

Зона на земјотрес	VII	VIII	IX
Коефициент (K_c)	0,025	0,05	0,10

IX. Проветрување

Член 60

Во тунелите мора да се обезбеди проветрување заради намалување на концентрацијата на штетни гасови до допуштените граници.

Допуштената концентрација на штетни гасови во тунелот, по 15 минути по излегувањето на возот од тунелот, не смее да биде поголема од:

- 1) 300 ppm (пропромил) јаглен-моноксид (CO);
- 2) 200 ppm (пропромил) сулфур-диоксид (SO_2);
- 3) 20 ppm (пропромил) акролеин (CH_2).

Уредите за мерење на концентрацијата на штетни гасови од став 2 на овој член се поставуваат на растојание од по 100 до 1.000 m, зависно од должината на тунелот.

Член 61

Во тунелите со должина од 300 m до 1.000 m, при парна односно моторна влека, вештачко проветрување се применува само ако не може да се користи природно проветрување.

Член 62

Во тунелите со должина поголема од 1.000 m, при парна односно моторна влека, мора да се примени вештачко проветрување.

Член 63

Количината на свеж воздух потребна за проветрување на тунелите се одредува со пресметка, зависно од должината и положбата на тунелите, видот на влечата, интензитетот на сообраќајот, дозволената концентрација на штетните гасови, како и другите фактори.

Член 64

Во тунелите се применува подолжно проветрување, и тоа во вид на системи за проветрување со вертикални окна и со портален систем на проветрување.

Системот за проветрување со вертикални окна се применува во подолгите тунели зависно од големината на надслојката над тунелската цевка.

Член 65

При применувањето на системот за проветрување со вертикални окна, вентилаторите можат да се постават на врвот на окното или во просторот што ја спојува тунелската цевка со окното.

При применувањето на порталниот систем за проветрување, вентилаторите можат да се постават во комората над порталот или по работ на тунелската цевка во близината на порталот.

Член 66

Брзината на движењето на воздухот во тунелската цевка при проветрувањето не смее да биде поголема од 8 m/s.

Член 67

Изборот на системот на вештачкото проветрување се врши врз основа на технички и економски анализи.

Член 68

Уредите за проветрување мораат да бидат изведени за автоматско вклучување, со можност за рачно вклучување.

X. Колосек

Член 69

Во тунелите со должина над 300 m, како и на местата пред влезот во тунелот и излезот од тунелот во должина од 100 m, се вградува тип на колосек појак од типот на колосек на отворена пруга.

Во тунели со должина до 300 m се вградува тип на колосек предвиден за отворена пруга.

Член 70

Во тунели со должина над 300 m колосекот, по правило, се заварува во долги лентести шини.

Колосекот се вградува првенствено на дрвени (дабови или букови) испрегнирани прагови.

Член 71

Покривката од толченик во колосекот мора да ги исполнува условите предвидени со важечките стандарди на југословенските железници и се поставува од опорец до опорец на тунелот во рамнината на горниот раб на прагот.

Дебелината на покривката не смее да биде помала од 45 cm од горниот раб на прагот до израмнувачкиот слој на бетонот во тунелот.

Член 72

Шините и колосечниот прибор во тунелот мораат да бидат заштитени од корозија.

Член 73

При реконструкцијата на тунели во кои се воведува електрична влека, може, според посебен проект, да се вградува и колосек од специјална конструкција без покривка.

Член 74

Во тунелот мораат да се вградат постојани ознаки за контрола на положбата на колосекот по оската и височината, и тоа:

- 1) во тунелот во правец — на 50 m;
- 2) во тунелот во кривина — на 10 m.

Ознаките од став 1 на овој член се вградуваат на опорецот од десната страна, во правецот на стационажата.

XI. Инсталации и ознаки во тунелот

Член 75

Контактната мрежа во тунели се проектира и се вградува според посебни технички прописи на југословенските железници.

Член 76

За потребите на сигнално-сигурносните уреди, од спротивната страна на каналот за одведување на вода се изведува канал за каблите.

Член 77

Во тунелите со должина над 1.000 m мораат да се предвидат телефони, поврзани со соседните железнички станици, и тоа најмалку еден на влезот во тунелот и еден на излезот од тунелот.

Член 78

Тунелите мораат да имаат:

- 1) ознаки на називите и должините — на влезниот и излезниот портал;
- 2) ознаки на хектометрите и километрите — на опорецот, на височина од 3,00 m од горниот раб на шината (ГРШ);
- 3) постојани ознаки на оската и на височината на колосекот — на опорецот, од десната страна во правецот на стационажата кај едноколосечни пруги, а во кривини од десната страна на надворешната шина од обете страни на колосекот кај двоколосечни пруги;
- 4) ознаки на нишите и килерите;
- 5) ознаки на преломот на нивелетата;
- 6) постојани ознаки на преодните и на кружни-те кривини;
- 7) ознаки на постројките и уредите во тунелот, како што се справи за контрола на притисокот, дренажи, комори за вода, пропусти, места за вода за пиење и др.;
- 8) ознаки на местата за телефони и автоматски пружен блок;
- 9) ознаки на местата за ракување со сигнализацијата;
- 10) ознаки на постојаните точки.

XII. Реконструкција на тунели

Член 79

Како реконструкција на тунели, во смисла на овој правилник, се подразбира реконструкција на тунели што се изведува заради:

- 1) обезбедување на поголем светол профил;
- 2) зајакнување на облогата на тунелот;
- 3) изработка на хидроизолација;
- 4) изработка на канал за одведување на вода и канал за кабли или поголеми профили;
- 5) изградба на простории за сместување на автоматски пружен блок и комора за прием на поголеми количини на подземни води;
- 6) изградба на систем за проветрување.

Член 80

Постојните тунели се реконструираат врз основа на посебен проект а во согласност со прописите за безбедноста на железничкиот сообраќај.

Член 81

Работите на реконструкцијата на постојните тунели се вршат под услов да е изведена подграда во тунелот која може да го прими брдскиот притисок, како и под услов да е ограничена брзината на движењето на возовите.

Најмалото растојание помеѓу подградата и товарниот профил се одредува со проектот, зависно од тоа дали тунелот е во права или во кривина.

XIII. Градење на тунели

Член 82

Изборот на методата за градење на тунели зависи од геотехничките карактеристики на теренот, од големината и од обликот на тунелскиот профил, од височината на надсложката, од должината на тунелот, од појавата на вода и од зоната на сеизмичноста.

Член 83

Облагањето на разработените делови на тунелските профили мора да се усогласи со порастот и со траењето на брдскиот притисок, со зголемувањето на длабочината на растресената зона, како и со усвоената метода за градење.

Член 84

При избивањето на тунелот е допуштено отстапување на цевките на тунелот од оската и од нивелетата според следната таблица 5:

Таблица 5. Допуштено отстапување на цевките на тунелот од оската и од нивелетата

Фаза на работата	По оска (mm)	По нивелета (mm)
Избивање	$\pm 60 \sqrt{L}$	$\pm 23 \sqrt{L}$
Бетонирање	± 30	± 20

каде што е: L — должина на тунелот изразена во километри.

XIV. Инвестициона техничка документација

Член 85

Инвестициона техничка документација за тунели се изработува во вид на идеен проект и главен проект.

Член 86

Идејниот проект содржи особено:

- 1) надолжен профил на тунелот во погодна мера, со основни елементи на оската на трасата и со височински коти на теренот и на нивелетата долж целиот тунел;
- 2) ситуационен план на трасата во погодна мера, со вртана оска на трасата, со положба на порталот и со евентуално вентилациони окна;
- 3) прогнозен геолошки профил на тунелот, со карактеристичните напречни геолошки профили;
- 4) геотехнички извештај, со опис на геолошкиот состав, со тектонските и хидрогеолошките услови, со геотехничките карактеристики на карпите на брдската маса низ која тунелот минува. Во овој извештај треба да се внесе и прогноза на брдските притисоци;
- 5) прогнозен распоред на типовите на тунелски-те облоги;
- 6) идејно решение на хидроизолацијата;

- 7) идејно решение на проветрувањето;
- 8) распоред на земјените маси;
- 9) предмер и пресметка на работите;
- 10) технички извештај.

Член 87

Главниот проект треба да содржи:

- 1) детален надолжен профил во погодна мера, со елементи на кривините, наклоните, височинските коти на нивелетата и на теренот;
- 2) ситуационен план на трасата во погодна мера, со положбата на оската на тунелот, на порталот, на вентилационите окна, на постојаните точки, како и на другите елементи на трасата;
- 3) прогнозен геолошки профил на тунелот во погодна мера, со карактеристичните напречни геолошки профили;
- 4) резултати на сите геостражни работи и испитувања;
- 5) детален геотехнички извештај;
- 6) распоред на типовите на облогата на тунелот;
- 7) детални цртежи на облогата на тунелот, со статичко испитување на стабилноста;
- 8) положба на нишите и коморите;
- 9) проект на вентилацијата на тунелот;
- 10) детали на хидроизолацијата на тунелот;
- 11) проект на порталот на тунелот и на сите градежни објекти врзани за неговата експлоатација (крилни и челни сидови, комори за вентилација и др.);
- 12) елаборат на триангулацијата, по потреба;
- 13) предлог на методата на градењето на тунелот, со образложение;
- 14) предмер и пресметка на работите, со техничките услови за градењето;
- 15) технички извештај.

XV. Технички преглед на тунели и прием на работите

Член 88

Технички преглед на тунели се врши според важечките прописи што се однесуваат на техничкиот преглед и на приемот на градежните објекти, ако со овој правилник не е одредено поинаку.

Член 89

Со техничкиот преглед на тунели се утврдува дека исправно се изведени: нивелетата и оската, светлиот профил на тунелот, одводнувањето, хидроизолацијата, горниот строј на пругата, постројките на контактната мрежа, сигнално-сигурносните и други уреди, тунелските портали, вентилационите уреди и ознаките во тунелот.

XVI. Преодна и завршна одредба

Член 90

Градењето на тунели започнато пред денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе продолжи според инвестиционата техничка документација врз основа на која градењето на тунелите е започнато.

Член 91

Овој правилник влегува во сила по истекот на деведесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 656/4
9 август 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај
и врски,
Благој Попов, с. р.

796.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ИСПЛАТИ НА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ ВО 1973 ГОДИНА

1. Средствата на републиките и автономните покраини за исплатување на развојните премии во 1973 година се пресметуваат, согласно со одредбите на член 2 од Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии (во натамошниот текст: Законот), со примена на стапката од 6,9% на основницата што сочинува 82% од остварените приходи на републиките и автономните покраини од основниот данок на промет од тар. број 1 на Тарифата на основниот данок на промет која е составен дел на Законот за оданочување на производите и услугите во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72 и 28/73), а кои се уплатуваат кај Службата на општественото книговодство на сметката број 840--2185 — Основен данок на промет на други производи.

2. Пресметувањето и уплатувањето на средствата од точка 1 на оваа наредба ги врши Службата на општественото книговодство во роковите утврдени во точка 51 став 2 на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, интересните заедници и фондовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/72, 7/73 и 13/73).

3. Средствата пресметани според точка 1 на оваа наредба ќе ги пренесува Службата на општественото книговодство на посебната сметка, што се води кај Службата на општественото книговодство на Југославија, број 60811-789 — Други средства со посебна намена на општествено-политичките заедници, партија 2159 — Здружени средства на републиките и автономните покраини за исплати на развојните премии.

4. Средствата за исплатување на развојните премии, пресметани според член 2 став 2 на Законот, од 1 јули 1973 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, републиките и автономните покраини ќе ги уплатат на посебната сметка од точка 3 на оваа наредба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба. Податоците потребни за пресметувањето на тие средства ќе ги обезбедат надлежните служби на општественото книговодство, што се грижат и за навременото уплатување на тие средства.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-11666/1

17 октомври 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

797.

Врз основа на член 9 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72) и член 62 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Организациите на здружениот труд и овластените банки се должни пред склучувањето на договорот за кредитна работа со странство да го поднесат на регистрација известувањето за намерата за склучување на кредитната работа со странство, а по склучувањето на договорот — пријавата за склучувањето на кредитната работа.

2. Известувањата за намерата за склучување на кредитната работа и пријавите за склучувањето на кредитната работа со странство организациите на здружениот труд и овластените банки од точка 1 на оваа одлука и ги поднесуваат на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје имаат седиште.

Пријавите за склучувањето на кредитната работа се поднесуваат во рок од 7 дена од денот на потпишувањето на договорот за кредитната работа со странство.

3. Организациите на здружениот труд и овластените банки се должни да им доставуваат на народните банки на републиките односно на народните банки на автономните покраини периодични извештаи за состојбата и движењето на кредитните работи со странство, кои се регистрираат во смисла на точка 1 од оваа одлука.

4. За состојбата на кредитите одобрени на корисниците во странство до влегувањето во сила на оваа одлука, организациите на здружениот труд и овластените банки на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина ќе ги поднесат извештај најдоцна до 31 октомври 1973 година.

5. Народната банка на Југославија дава технички упатства за примената на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 64

11 октомври 1973 година

Белград

Претседател на Советот на
гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

798.

Врз основа на чл. 22 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ

1. Највисокиот износ до кој деловните банки можат да даваат гаранции во врска со финансирањето на инвестиции го сочинуваат:

- 1) средствата на фондот на основачите;
 - 2) депозитите со отказан рок подолг од една година;
 - 3) средствата добиени во вид на инвестициони кредити во Југославија и во странство;
 - 4) средствата за инвестиции што на банките ќе им ги стават на располагање општествено-политичките заедници;
 - 5) средствата што банките ќе ги прибават со издавање на хартии од вредност со рок за враќање подолг од една година.
2. Деловните банки што вршат работи за сметка на општествено-политичките заедници од средствата што се водат на посебната жиро-сметка на општествено-политичките заедници надвор од кредитниот биланс на банката и од средствата на општествените фондови, во тековната година можат да даваат гаранции на корисниците на кредитите од тие средства до височината на средствата што ќе се употребат за инвестиции во таа година.
- Гаранциите од став 1 на оваа точка не влегуваат во основницата за пресметување на највисокиот износ од точка 1 на оваа одлука.

3. Ако се во прашање гаранции што се даваат за повеќегодишни инвестиции, пресметувањето на највисокиот износ на дадените гаранции се врши на тој начин што се пресметува само делот на гаранцијата што отпаѓа на работите ние извршување е предвидено во односната година.

4. Деловните банки кај кои вкупната вредност на дадените гаранции во врска со финансирањето на инвестиции, според состојбата на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, го преминува највисокиот износ до кој гаранциите можат да се даваат во смисла на точка 1 на оваа одлука, нови гаранции во врска со финансирањето на инвестиции можат да даваат дури кога таа состојба ќе ја сведат во границите одредени во точка 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 66

15 октомври 1973 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

799.

Врз основа на член 33 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 и 71/72), генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО СО МЕНИЦА, ЧЕК, ОБВРЗНИЦА, ПОТВРДА И ЦЕРТИФИКАТ, КАКО ИНСТРУМЕНТИ НА ПЛАЌАЊЕ

1. Во Упатството за начинот на плаќањето со меница, чек, обврзница, потврда и сертификат, како инструменти на плаќање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/70) по точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Обврзниците на федерацијата издадени на Југословенската народна армија врз основа на член 3 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72) во 1973 година се користат како средства за плаќање според одредбите на Одлуката за користење обврзници на федерацијата из-

дадени според член 3 ст. 2 и 3 на Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/73 и 53/73).

По исклучок од одредбата на точка 5 на ова упатство, Југословенската народна армија и корисникот на општествени средства на кој Југословенската народна армија ја пренела обврзницата, поднесуваат поединечни налози за пресметка на организационите единици на Службата на општественото книговодство кај кои се водат нивните жиро-сметки.

Корисникот на општествени средства на кој Југословенската народна армија ја пренела обврзницата при плаќањето на своите обврски со таа обврзница, е должен на организационата единица на Службата на општественото книговодство, кон налогот за пресметка, да ѝ поднесе и извештај за задолжувањето и одобрувањето на жиро-сметката (извештај на образецот 47), со кој потврдува дека при приемот на обврзницата од Југословенската народна армија е извршено соодветно книжење.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 152/73
16 октомври 1973 година
Белград

Генерален директор
на Службата на
општественото
книговодство на
Југославија,
Антон Полајнар, с. р.

800.

Врз основа на Уставниот амандман XXIX, согласно со Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1973 година, извршните совети на социјалистичките републики и извршните совети на социјалистичките автономни покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО

1. Формирањето на нивото на малопродажните цени за свежо месо се врши врз основа на следните единствени откупни цени, и тоа:

	Дин/kg жива мера
— за госени телиња, тежина најмалку 100 килограми	17,00
— за јуниња	15,00
— за месести свињи	13,50
— за говеда	12,00
— за масни свињи	9,75

2. На откупните цени од точка 1 на овој договор при формирањето на малопродажните цени за свежо месо се применуваат следните највисоки коефициенти, и тоа:

1) за свинско месо:	
— просечно до при што за:	2,3
— крменадла и вајзбрата, до	2,8
— бут, до	2,7
— плешка и врат до	2,2
— ребра, до	1,4

За свинско месо без коски цените добиени со примена на коефициентите од став 1 на оваа одредба можат да се зголемат за 18%;

2) за јунешко месо:

— просечно до	2,1
при што за:	
— бут, розбратна и рит, до	2,4
— плешка, до	2,2
— потплешка, до	2,0
— врат, гради и потрбушина, до	1,6

За јунешко месо без коски цените добиени со примена на коефициентите од став 1 на оваа одредба, можат да се зголемат за 20%;

3) за говедско месо:

— просечно до	2,35
при што за:	
— бут, розбратна и рит, до	2,65
— плешка, до	2,55
— потплешка, до	2,15
— врат, гради и потрбушина, до	1,85

За говедско месо без коски цените добиени со примена на коефициентите од став 1 на оваа одредба можат да се зголемат за 20%;

4) за телешко месо — просечно до 2,0

За телешко месо без коски цената добиена со примена на коефициентот од став 1 на оваа одредба може да се зголеми за 30%.

3. За пилешко месо од бројлери највисоката малопродажна цена може да се формира, и тоа:

	Дин/kg
— класична обработка, до	22,10
— приготвено за печење, до	23,60

4. За месо прасешко, јагнешко, овчо, коњско живинско, освен од бројлери, и од дивеч и за речни, морски и езерски риби — малопродажните цени можат да се формираат според критериумите што ќе ги одредат републиките односно автономните покраини.

5. Малопродажните цени за свежо месо утврдени според точка 2 на овој договор во туристички места што се наоѓаат на морски или езерски брег можат да се зголемат уште до 5%, а малопродажните цени на пилешкото месо од точка 3 на овој договор — уште за 0,50 динари за еден килограм.

6. Како просечна малопродажна цена за свежото месо од точка 2 на овој договор се подразбира цената за месото од следниот квалитет:

1) кај свинско месо: полутинка со ногички, без глава, без сланина, без сало и без бубрези;

2) кај телешко, јунешко и говедско месо: полутинка, без глава, без нозе без лој и без бубрези.

Како пилешко месо од точка 3 на овој договор се подразбира пилешкото месо од бројлери:

1) класична обработка: пилиња со глава, со ногички и со исчистени јастиви дробови;

2) приготвено за печење пилиња без глава, без дистални делови, без ногички и без дробови.

7. Републиките и автономните покраини ќе пропишат поблиски мерила, критериуми и услови за формирање на малопродажните цени за свежо месо, а најмногу до нивото од точ. 2 и 3 на овој договор.

8. Организациите на здружениот труд можат да ги формираат малопродажните цени за свежо месо согласно со прописот на републиката односно на автономната покраина, донесен според точка 7 на овој договор. На така формираните малопродажни цени на свежо месо согласност дава надлежниот општински орган.

9. Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

15 октомври 1973 година
Белград

За Извршниот совет на
СР Босна и Херцеговина,
Шукрија Узуновиќ, с. р.

За Извршниот совет на
СР Црна Гора,
Владо Стиеновиќ, с. р.

За Извршниот совет на
СР Хрватска,
Иво Карил, с. р.

За Извршниот совет на
СР Македонија,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

За Извршниот совет на
СР Словенија,
Александар Шкрабан, с. р.

За Извршниот совет на
СР Србија,
Слависљуб Рашиковиќ, с. р.

За Извршниот совет на
САП Косово,
Димитрие Тасиќ, с. р.

За Извршниот совет на
САП Војводина,
Душан Јасењков, с. р.

801.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНИ ПЕЧКИ И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 август 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за термоаккумуляциони печки и за нивни делови со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата така што нивните продажни цени за термоаккумуляциони печки и за нивни делови да изнесуваат, и тоа:

Тип	Сила	Дин/парче
1) WSP 20 NF	2	2 140
2) WSP 25 NF	2,5	2 450
3) WSP 301	3	2 820
4) WSP 401	4	3 025
5) WSP 501	5	3 562
6) WSP 601	6	3 723
7) AD-22	2,25	2 337
8) AD-30	3	2 820
9) AD-40	4	3 025
10) AD-45	4,5	3 115
11) AD-50	5	3 562
12) AD-60	6	3 723
13) ELIND 2/68	2,20	2 000
14) ELIND 2	2,25	2 280
15) ELIND 3	3	2 700
16) ELIND 4	4,5	3 115

За резервните делови на термоакумулационите печки од став 1 на оваа точка цените можат да се зголемат до 11,6%, а според ценовниците што се составен дел на спогодбава.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 210/2 од 12 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Магнохром“ — Кралево, „Цер“ — Чачак и „Елинд“ — Валево.

Претставници на купувачите - потрошувачи: „Гвожђар“ — Кралево, „Партизан“ — Чачак, „Југоелектро“ — Белград, „Радиоселектро“ — Белград, „Електротехна“ — Белград, Предузеќе робних куќа „Београд“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Југотехника“ — Љубљана, „Технометал“ — Македонија — Скопје, „Индекс“ — Белград, „Дивчибаре“ — Валево и „Техногвожђар“ — Нови Сад

802.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛЦИУМ-КАРБИД

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 јуни 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за калциум-карбид, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, така што највисоката продажна цена да изнесува, и тоа за:

	Дис/т
1) прав до 1 mm	до 1.900
2) гранулација над 1 до 2 mm	до 2.060
3) гранулација над 2 до 4 mm	до 2.224
4) гранулација над 4 до 7 mm	до 2.380
5) гранулација над 7 до 15 mm	до 2.540
6) гранулација над 15 до 25 mm	до 2.770
7) гранулација над 25 до 50 mm	до 2.852
8) гранулација над 50 до 80 mm	до 2.852

при постојните услови на продажбата одредени во спогодбава, чиј оригинал се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 493/1 од 12 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Товарна душа“ — Руше и „Далмација“ — Дути Рат.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Југовинил“ — Каптел Сукурац, „Техногас“ — Белград и „Електробосна“ — Јајце.

803.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНДУСТРИСКА НИТРОЦЕЛУЛОЗА NCI-L и NCI-D

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 јули 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за индустриска нитроцелулоза NCI-L и NCI-D, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат до 12,65 дин/kg.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 567/1 од 16 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Милан Благојевиќ“ — Лучани.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Звезда“ — Горњи Милановац, Кемиски комбинат — Загреб, „Дуга“ — Белград, „Колор“ — Медводе и „Хелиос“ — Домжалце.

804.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОКОВ И ПРИБОР ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА И МЕБЕЛ И ЗА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 1 август 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за оков и прибор за градежна столарија и мебел и за одредени производи за широка потрошувачка, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, и тоа за:

1) оков и прибор за градежна столарија и мебел во просек до 22,40%;

2) одредени производи за широка потрошувачка (мелници за ореви, жици, за паркет, авани, сидарски висулци, карбитни ламби) во просек до 23,20%,

со задржување на постојните услови на продажбата, а според ценовниците што се составен дел на спогодбава.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 507/3 од 9 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Же-Че“ — Карловац, „Титан“ — Камник, „Бане Секулиќ“ — Сомбор, „Лама“ Декани, „Ковинопластика“ — Лож, „Сергио Добриќ“ — Пула, „Металија“ — Срб, „Лив“ — Постојна, „Лив“ — Нашице, „1. Мај“ — Владиславци, „Металац“ — Јањево, „Оков“ — Бачка Топола, „18. Октобар“ — Бачка Топола и Индустриски комбинат „Гуча“ — Гуча.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Предузеке робних кука „Београд“ — Белград, „Металсервис“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Инекс“ — Белград, „Електротехна“ — Белград, „Југоимпорт“ — Белград, „Југодрво“ — Белград, „Југодрво“ — Нови Сад, „Техногвожѓар“ — Нови Сад, „Метал“ — Бања Лука, „Гвожѓар“ — Краљево, „Радиоелектро“ — Крушевац, „Агропромет“ — Ниш, „Метеор“ — Суботица, „Графапромет“ — Сомбор, „Техномеркур“ — Карловац, „Ковинотехна“ — Цеље, „Меркур“ — Крањ, „Металка“ — Љубљана, „Леснина“ — Љубљана, „Опремотехна“ — Љубљана, „Словенијалес“ — Љубљана, „Жељпох“ — Загреб, „Феримпорт“ — Загреб, „Занап“ — Загреб, „Бродоматеријал“ Риека, „Бродокомерц“ — Риека, „Бродомеркур“ — Сплит, „Унима“ — Сараево, „Фероелектро“ — Сараево, „Шипад“ — Сараево, „Технометал“ — Македонија — Скопје, „Развитац“ — Метковиќ, „Велепромет“ — Високо, „Градина“ — Титово Ужице, „Металургија“ — Смедерево, „Далма“ — Сплит, „Граѓа“ — Нашице, „Задранка“ — Задар, „Занатсервис“ — Ниш и „Југозан“ — Белград.

805.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛУРШКИ КОКС

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 јули 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за металуршки кокс, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/т

- | | |
|---|--------|
| 1) металуршки кокс, крупен, гранулација, над 20 mm | до 831 |
| 2) металуршки кокс ситен, гранулација од 0 до 20 mm | до 703 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 47/3 од 10 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Коксно-хемијски комбинат „Борис Кидрич“ — Лукавац и Рударско-металуршки комбинат — Зеница.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ЗПСЖ „Железарна Равне“ — Равне, ЗПСЖ „Железарна Јесенице“ — Јесенице, ЗПСЖ „Железарна Шторе“ — Шторе, Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак, Металуршки комбинат „Смедерево“ — Смедерево, Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и Рударско-металуршки комбинат — Зеница.

806.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИБИНИ КОНЗЕРВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 јули 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рибини конзерви, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, најмногу до 6,4%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 633/2 од 18 септември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Деламарис“ — Изола, „Плава Лагуна“ — Пореч, „Мирна“ — Ровин, „Ика“ — Ички, „Нептун“ — Комижа, „Рибарство“ — Риека Црнојевиќа, „Кварнер“ — Мали Лошин, „Адриа“ — Задар, „Јадранка“ — Вела Лука и „Мардешиќ“ — Сали.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Емона“ — Љубљана, „Центропром“ — Белград, „Меркатор“ — Љубљана, ПК „Београд“, „Мекс“ — Цеље, „Центроколонијал“ — Скопје, „Импрес“ — Скопје, „Славија“ — Скопје, „Тропромет“ — Загреб, „Крајинаузор“ — Бања Лука, ОТП — Карловац, „Центроколонијал“ — Нови Сад, „Славија“ — Нови Сад, „Звијезда“ — Загреб, „Агропромет“ — Ниш, „Бродокомерц“ — Риека, „Далма“ — Сплит и „Индустијапромет“ — Титоград.

807.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛОФАН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 јануари 1973

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за целофан, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени за наведените производи, при постојните услови на продажбата, најмногу до 17%, а според ценовникот што е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 494/3 од 16 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Вискоза“ — Лозница и ИНЦЕЛ — Бања Лука.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Графика“ — Нови Сад, „Аеро“ — Цеље, „Целекс“ — Бања Лука, „Центрофан“ — Лозница, „Тобачна товарна“ — Љубљана, „Тутунски комбинат“ — Прилеп, Творница „Краш“ — Загреб и „Франк“ — Загреб.

808.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРЕДИВА ОД ПОЛИАКРИЛНИ ВЛАКНА И ТРИКОТАЖНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОБЛЕКУВАЊЕ, ПОЗАМАНТЕРИЈА И ЧОРАПИ ОД ТИЕ ПРЕДИВА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 септември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за предива од полиакрилни влакна и трикотажни предмети за облекување, позамантерија и чорапи од тие предива, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- 1) предива од полиакрилни влакна — до 8%
- 2) трикотажни предмети за облекување, позамантерија и чорапи од предива од полиакрилни влакна — — — до 5%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1708/1 од 16 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Утекс“ — Белград, по овластување на „Тетекс“ — Тетово, „Лескотекс“ — Лесковац, „Витолатекс“ — Витола, „Витекс“ — Високо, Крапинска текстилна индустрија — Крапина, „Билечанка“ — Билеќе, Београдски памучни комбинат — Белград, Текстилни комбинат — Загреб и „Трикоунион“ — Белград, по овластување на „Тетекс“ — Тетово, „Тимочанка“ — Заечар, „Слобода“ — Самобор, „Омладинка“ — Ниш, „Арена“ — Пула, „Неда“ — Сењ, „Тара“ — Пљевље, „Рашица“ — Гамелне, „Првена звезда“ — Скопје, „Нада Димик“ — Загреб, „9. Септембар“ — Фојница, „Маја“ —

Сврљиг, „Младост“ — Босански Шамац, „Биоковка“ — Загвозд, „МТЧ“ — Чаковец, „КТИ“ — Крапина, „Витолатекс“ — Битбла, „Плетенина“ — Љубљана, „Кључ“ — Сараево, „Галеб“ — Омиш, „Босна“ — Босански Брод, „Зеле Велковик“ — Лесковац, „Алира“ — Радовљина, „Зефир“ — Сомбор, „Бачкапродумт“ — Суботица, „Трикопред“ — Инђија, „ТК“ — Ѓиљане, „Стружанка“ — Струга, „Маја“ — Зрењанин, „Весна“ — Сјеница, „ШИК“ — Сараево, „Ползела“ — Ползела, „Ита“ — Ариље, „Белгинка“ — Белтинци, „Индип“ — Лендава и „Вунтекс“ — Ошак.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Нишпромет“ — Ниш, „Вема“ — Марибор, „Стотекс“ — Нови Сад, „Текстил“ — Зрењанин, „Текстил“ — Белград и „Стотекс“ — Кралево.

809.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПНЕУМАТИЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 август 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за пнеуматици, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени во просек за 7,6%, а по цените од Ценовникот што е составен дел на спогодбата и под условите од таа спогодба.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 391/1 од 15 октомври 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Борово“ — Борово, „Сава“ — Крањ, „Тигар“ — Пирот, „Рекорд“ — Раковица и „Милоје Закиќ“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 76 купувачи-потрошувачи назначени во посебниот прилог кон спогодбата која се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Југославија.

810.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) и точка 10 од Одлуката за начинот за формирање на цените за свежо месо и за преработки од месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/73 и 37/73), претставниците на производителите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО

1. Претставниците на производителите на 13 јули 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за одделни преработки

од месо, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, така што највисоките продажни цени да можат да изнесуваат, и тоа:

	Дин/kg		Дин/kg
1) сувомесести производи:		— суви свински бутчиња	23,00
а) сланини:		— јазикова роланда	35,60
— сува месеста сланина А класа	23,00	— саламурен говедски јазик	30,00
— сува месеста сланина	18,00	— суви свински уши	9,50
— месеста сланина ролована и пре-сувана	31,00	— свинска вешалица	50,00
— печена и варена сланина	25,70	— овча пастрма	53,00
— плекна (тиролска) сланина	32,00	2) колбасарски производи:	
— грбна сланина	12,60	а) трајни колбаси:	
— царско месо	21,10	— зимска, миланска, „Гавриловиќ“ салама, целска, емонска, фурланска и белска салама	78,30
— крашки хамбургер	28,60	— саламина; моравски, похорски и грајски саламин и саламин помурка; пикник и турист салама; штаерски и грајски колбас и колбас специјал „Кошаки“	71,40
— сланина паприцирана	16,00	— специјал колбас „Славија“ и моравски колбас	59,00
— домашна сува сланина, сув и печен подбрадник	16,60	— сремски, карловачки и копаонички колбас	52,00
— бекон сланина, со печеница	32,00	— војводински и панонски колбас	57,00
— печено царско месо со коски	26,00	— граничарски, љубичевски и жупски колбас	60,10
— засека (мелена сланина)	13,00	— кулен	69,50
б) сушени меса:		— будимска салама	78,30
— сува шунка со коски	36,10	— чајни, левачки, заечарски и фрушкогорски колбас и колбас бананка	56,00
— сува шунка без коски	65,50	— домашен колбас и колбас „Златна потковица“	50,40
— сува плешка со коски	32,20	— домашна салама	67,70
— прашка шунка	38,50	— банијски сув колбас	60,50
— далматински, његушки и крашки пршут	70,10	— виенска и грчка салама	58,50
— истарски пршут	82,80	— деликатес колбас, деликатес колбас „L“ и виенски колбас	54,40
— пршут без коски	94,70	— суџук	52,60
— сув врат со коски	38,90	— босански, брчански и косовски суџук	65,00
— сув врат без коски	49,00	— новосадски, млавски, ајдучки, излетнички, словачки и митровачки колбас и камнишки желудник	45,30
— сува свинска печеница	57,50	— сув крањски колбас, сув домашен колбас, фердапски, туристички и сегедински колбас	59,30
— суво свинско каре без коски — лакс каре	58,60	— унгарски колбас	51,50
— суви свински ребра	27,00	— „Јухор“, траен колбас	54,60
— суви свински шпиц-ребра	24,60	— беличка, савинска и прекумурска салама	49,00
— суви свински глави без коски	18,90	— савињски желудник	86,20
— суви свински коленици и крачици	20,70	— мини пикник колбас	48,00
— суви свински нојици	8,80	— пикник колбас	46,00
— говедска пршута — уживка и брчанска	97,70	— лесковачки колбас	47,00
— говедска пршута	63,20	— вински колбас	55,00
— суво овчо месо	36,80	— тухински сув колбас	64,80
— шунка во мрежа без коски — ролована	49,30	б) полутрајни колбаси:	
— плешка во мрежа без коски — ролована	45,50	— мортадела и тирморка	25,50
— суви свински коски	10,30	— мортадела ала болоња, горишка и толминска мортадела	27,80
— бундиола и сува вратина во црево	65,80	— мортадела специјал	29,20
— суви бекон полутки	29,10	— шункарица	32,00
— сува свинска опашка	13,40	— шунка во црево	47,00
— суво свинско каре со коски	40,20	— тиролски колбас	22,00
— сув говедски и свински јазик	33,30	— крањски колбас, желудник деликатес и блејска салама	32,00
— говедски и свински јазик во црево	35,60	— словенски колбас	37,20
— сува шунка сечена со коски	39,50	— планинска, баниска, дравска, сува собошка, сува птујска и сува штаерска салама	43,40
— сува шунка без коски — парчиња	47,30	— летен колбас	20,00
— сува плешка без коски	42,10		
— сува шунка без кожичка	40,00		
— пршут	72,60		
— пршут ала парма	80,00		
— аrostи каре — специјал	56,00		
— сув врат ролован или во мрежа, без коски	50,50		
— сува ролована плешка со коленица	32,20		
— печени свински градни врвови	27,10		
— суво свинско месо без коски и суво свинско месо роловано	47,30		
— говедска роланда	54,20		
— суви свински глави со коски	14,00		

	Дин/kg		Дин/kg
— беков, сошки, кошашки и крагуе- вачки колбас	22,50	— екстра (посебен) и дунајски ра- мен или тркалезен колбас	25,80
— ловечки, сланински, посавски и посебен колбас	20,40	— коктел-хреновки	50,20
— српски, навадни, равенски, мешан и народен колбас	20,90	— коктел крајски колбас	51,50
— српски тенок колбас	25,50	— хреновка ситна	27,00
— српски парован колбас	24,20	— франкфутер — ринфуз	26,00
— косовски колбас	18,00	— франкфутер — вакуумиран	28,80
— краковски, прашки сув, рошки и готајски колбас и горењска сува салама	34,80	— домашен колбас со ориз	17,00
— говедски колбас	24,20	г) колбаси за печење:	
— викенд, камп, „Јухор“ и белград- ски колбас	26,70	— домашен свеж колбас	29,40
— реклам, бањалучки, дивчибарски и пригорски колбас	22,00	— сендвич колбас за печење	24,00
— екстра, деликатес, мариборска, цељска, туropolска, тополска, вин- ска, савска и навадна салама, вр- баски, љубљански, сесветски, при- ма-колбас и загребски колбас	24,90	— пивски колбас	19,30
— „Сљење“ колбас	25,60	— кварнерски колбас	19,00
— славонски, полски и турист полу- сув колбас	38,00	— печеници	30,60
— колбас со сирење	27,50	— печеница домашна — мини	34,85
— петрињски колбас	25,30	— хамбуршки колбас	29,40
— меѓумурски, птујски, штаерски и турист-колбас и турист-салама	28,40	— самоборска печеница	30,60
— лепенички колбас	18,70	д) варени производи:	
— пикант колбас и колбас весел караван	24,80	— тлаченица (шваргла)	17,00
— горењски, каштелски, прекумур- ски, горишки, кочевски, алпски, билгорски и подравка колбас	31,50	— крвавица	14,20
— дебрецински и сендвич колбас	25,80	— паштета во црево и викенд па- штета	19,40
— аполо, летен сув и ловачки сув колбас	30,80	— кавурма и кожурци	9,30
— јадрански и коптивнички колбас	27,30	— пресувани свињски глави	19,49
— горењски желудник и горењски желудник со каша	27,80	— пресувани крачици во обвивка	36,00
— младеновачки колбас	26,00	— варена шунка во обвивка	44,20
— лут колбас	33,00	— цигерница и бел колбас	11,00
— загорски колбас	24,50	— гурмански колбас и цигерница	10,90
— прашки колбас	25,50	— чајна паштета во црево	20,50
— мини колбас	38,30	— пача (пивтии)	6,80
— „Имес“ салама	32,30	— цимирички и домашни цимирички	7,70
— кумровачка салама	26,40	— крвавица сремска и крвавица спе- цијал	14,20
— домашен колбас	35,20	— димена крвавица	16,00
— шумадишки колбас	27,50	— крвавица во чаб-пакување	18,00
— тимочки колбас	24,90	— дунавец колбас	11,00
— лут „Београд“ колбас	27,80	— шваргла (тлаченица) од зеленчук	17,00
— пилешки колбас	47,90	— димена пресувана шваргла (тла- ченица)	18,80
— палидулски колбас	17,50	— деликатес цигерна паштета во црево	27,80
— унгарски колбас	27,80	— цигерна паштета во чаб-пакување	22,00
— суботички тенок колбас	31,00	— „Имес“ цигерна округлица	30,60
— кебапчиски колбас	30,00	— цигерна округлица за супа	27,10
— барањски колбас	19,00	— пача (пивтии) во црево	14,00
— зрењанински и подравски колбас	28,00	— месен леб	28,00
— варадински колбас	40,00	— месно сирење (леберкес)	28,00
— тухињски желудник со каша	40,00	— дрожина	9,00
— бачки колбас во чаб-пакување	25,00	— варени и пресувани свински и говедски јазичи	37,60
— валповачки колбас и месна екстра катица	33,90	— француски јазичи	72,90
в) барени колбаси:		— варена ролована плешка со ко- леница	35,40
— хреновка, конзумен и дунајски колбас — ринфуз	26,00	— варена шунка без коски во модел и лименка	46,20
— хреновка, конзумен и дунајски колбас — вакуумиран	31,00	— варен свински каре со коски	42,20
— сафалада и дунајски преврзан кол- бас	25,80	— варен свински врат без коски	51,00
— париски, сендвич, болоњски и ду- најски дебел колбас	25,80	— варени свински коленици	22,70
		— варена прашка шунка	40,50
		— варена прашка шунка со коски	38,50
		— хамбуршка ролата	32,00
		— ролата со јазик	23,35
		— ролата со зеленчук	22,25
		— варено говедско месо во обвивка	44,00
		— варена бела сланина	14,60
		— варена ролована лопатка без коски	45,90

	Дин./kg		Дин./kg
3) месни конзерви:			
а) трајни конзерви:			
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 42 g во алуминиумска фолија	29,90	— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 400 g во лименка	22,50
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 50 и 63 g во алуминиумска фолија	28,90	— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 875 g во лименка	22,20
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 75 g во алуминиумска фолија	27,30	— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 1814 g во лименка	21,90
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 75 g лесно отворање	30,40	— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 75 g лесно отворање	30,40
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 80 g лесно отворање	30,40	— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 115 g лесно отворање	25,60
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 75 g во лименка	22,70	— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 150 g лесно отворање	25,60
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 80 g во лименка	22,70	— дедис месен оброк 200 g во лименка	28,40
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 100 g во лименка	21,73	— дедис месен оброк 1814 g во лименка	27,00
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 150 g во лименка	21,80	— дедис шницла од говедско месо, 200 g	32,80
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 200 g во лименка	20,50	— пикник појадок, 200 g во лименка	23,40
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 300 g во лименка	19,90	— врбовечки кемпинг 150 g, лесно отворање	31,00
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 800 и 850 g во лименка	18,60	— говедско хаше, 400 g во лименка	12,30
— паштета и „Гавриловијева“ паштета, 1650 g во лименка	18,60	— говедско хаше, 200 g во лименка	12,30
— паштета од димена шунка, 100 g	24,70	— хаше со пикантен сос	19,70
— паштета од димена шунка, 75 g	39,20	— мезе од говедско месо, 200 g	33,10
— „Беље паштета“, 100 g, во лименка	22,50	— крвавица во лименка, 200 g	11,50
— ловечка паштета, 100 g, во лименка	29,90	— мелено свинско месо МП, 1814 g	23,10
— еленска паштета, 100 g, во лименка	32,00	— сечено свинско месо ЧП, 1814 g	35,50
— еленска паштета, 80 g, лесно отворање	40,00	— мелено свинско месо МП, 200 g	28,00
— чајна паштета и „Гавриловијева“ чајна паштета од 30 до 75 g, во алуминиумска фолија	31,40	— сечено свинско месо ЧП, 200 g	32,00
— дедис паштета, 50 g, во алуминиумска фолија	32,00	— антипаста, 100 g	19,90
— дедис паштета, 100 g, во алуминиумска фолија	27,60	— антипаста, 200 g	18,90
— дедис паштета, 850 g, во алуминиумска фолија	27,00	— горењски засек, 100 g	18,90
— паштета со домати, 75 g, во лименка	22,70	— свински чапунки, 400 g	15,70
— пикник паштета, 100 g, во лименка	22,50	— говедски гулаш, 200 g	23,60
— паштета од јазици, 150 g, во лименка	22,70	— говедски гулаш, 300 g	21,00
— деликатес паштета од 50 до 75 g, во алуминиумска фолија	28,90	— говедски гулаш, 400 g	20,00
— кокошкина паштета 135 g, во лименка	34,50	— говедски гулаш, 900 g	20,00
— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 100 и 110 g во лименка	26,10	— свински гулаш, 300 g	20,20
— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 150 g во лименка	24,70	— свински гулаш, 400 g	20,20
— месен појадок, сендвич месо и појадок, викенд месо и месна шницла, „Гавриловијева“ сендвич за појадок и „Тимоков“ појадок, 200 g во лименка	22,50	— мешан гулаш, 200 g	19,20
		— мешан гулаш, 400 g	18,90
		— крупно мелено говедско месо (corned beef meat), 200 g	27,50
		— крупно мелено говедско месо (corned beef meat), 400 g	23,75
		— говедска шницла, 150 g	25,30
		— говедска шницла, 200 g	23,00
		— говедско месо од млади пандловани говеда во сопствен сок, 454 g	58,70
		— говедски гулаш, 2600 g	18,80
		— месен рагу, 200 g	22,50
		— мелена шунка, 150 g, во лименка	25,50
		— мелена шунка, 200 g, во лименка	23,50

	Дин/kg		Дин/kg
— месна шницла специјал, со јајца 200 g	22,00	— свински паприкаш, 400 g	20,60
— колбас во тенко црево, (hot dog), 230 g, во лименка	35,00	— косан одрезок во сос, 400 g	20,60
— конзервирани хреновки, 250 g	35,90	— сегедишки — секел гулаш, 400 g и 850 g	19,90
— конзервирани хреновки, 300 g	32,00	— пашта-шута, со колбас, 300 g	19,50
— конзервирани хреновки, 430 g	34,50	— пашта-фажол, со колбас, 300 g	19,50
— конзервирани хреновки, од 1 до 3 kg	30,50	— ѓувеч, 400 g	18,80
— конзервирани хреновки и „Гавриловиќеви“ хреновки, во природно црево, 170 до 430 g	45,10	— екстра говедски гулаш, 400 g	22,00
— конзервирани хреновки и „Гавриловиќеви“ хреновки, во природно црево, од 1 до 3 kg	42,00	— екстра свински гулаш, 400 g	22,00
— дедис хреновки, 250 g	38,80	— шкембиња — филети, 400 g	23,30
— дедис хреновки, од 1 до 3 kg	33,00	— крашки колбас со грав, 400 g	20,00
— конзервиран франкфуртер, 250 g	35,90	— крашки колбас со пире од грашок, 400 g	19,50
— конзервиран франкфуртер, 300 g	32,00	— крашки колбас со расол, 400 g	20,00
— конзервиран франкфуртер, 430 g	34,50	— домашен ручек, 400 g	19,90
— конзервиран франкфуртер, од 1 до 3 kg	30,50	— хреновки во гулаш-сос, 400 g	25,40
б) полутрајни конзерви:		— пикантна гулаш супа, 400 g	15,00
— варена шунка, од 3 до 5 kg	36,00	— говедско месо во сос на виенски начин, 400 g	21,00
— варена плешка, од 3 до 5 kg	35,50	— сува сланина со пире од грашок, 400 g	15,50
— деликатес шунка, 450 g	45,40	— суво свинско месо со пире од грашок, 400 g	18,25
— деликатес плешка, 450 g	41,50	— ризото со свинско месо, 400 g	17,00
— сечена шунка ХР, од 1814 g до 2721 g	39,00	— грав со сланина, 400 g	17,50
— сечена плешка ПР, од 1814 g до 2721 g	39,00	— густ грав со месеста сланина, 400 g	20,20
— шунка со јајца, 100 g	26,40	— грав со свинско месо, 400 g	21,50
— сендвич шунка, од 3 до 5 kg	27,00	— грав со коленица (бунчек), 400 g	21,50
— каре во лименка, 1600 g	44,40	— грав со домашен колбас, 400 g	20,20
— говедски јазик во лименка, 2721 g	41,20	— крачици во сос на виенски начин, 400 g	21,50
— свински јазик во лименка, 2721 g	38,60	— месен сос од говедско месо à la суго, 200 g	20,00
— конзервиран хамбургер — бекон, од 3 до 5 kg	37,40	— париски колбас, во лименка, 1,81 kg	28,00
— сецкана шунка со свинско или говедско месо, 450 g	33,30	— грашок со свинско месо, 400 g	20,00
— екстра шунка, во лименка од 3 до 5 kg	36,00	— боранија со свинско месо, 400 g	20,00
— екстра плешка, во лименка од 3 до 5 kg	35,50	— Кебапчиња и свежо месо за Кебапчиња, вакуумирано	39,50
— шунка мозаик во лименка, од 3 до 5 kg	36,00	— плескавица и свежо месо за плескавица, вакуумирано	39,50
— шунка мозаик, отворена	40,50	— месна питулица	38,60
— шунка варена, 250 g — викенд	45,40	— фрикадела	30,80
— викенд шницла, 3 kg	28,00	— новосадска шницла	20,50
— деликатес шунка во сопствен сок, од 3 до 6 kg	44,00	— скара — колбас	30,60
— сечена шунка ХР, од 1814 g до 6500 g	39,00	— режан бекон	33,30
— пресувано говедско месо, 6,5 kg во лименка	70,00	— бограч, 400 g, во лименка	22,00
в) готови јадења во лименка и готови смрзнати јадења;		— бограч, 850 g, во лименка	21,80
— полнета пиперка, 400 g	23,00	— сатараш, 400 g, во лименка	17,90
— сарма од расол, 400 g	20,20	— пашта-фажол, со месеста сланина, 850 g	20,00
— срце во сок, 300 g и 400 g	19,50	— бујта репа, 400 g	26,80
— бубрези во сок, 300 g и 400 g	19,50	— бујта репа, 850 g	22,60
— дигерче во сос, 300 g и 400 g	20,60	— шкембиња (филети), 200 g	24,00
— кофте во сос, 300 g и 400 g	20,00	— шкембиња (филети), 500 g	23,30
— Кебапчиња во сок, 250 g	27,60	— „Гавриловиќев“ суго сок, од 200 g до 400 g	22,00
— Кебапчиња во саламура, 250 g	29,90	— грашок со телешко месо, 400 g	23,05
— јазици во сос, 400 g	19,50	— свински паприкаш 2600 g	20,00
— плескавица во лименка, 250 g	29,90	— пилешки паприкаш, 400 g	29,00
— телешки перкелт, од 240 g до 400 g	28,00	— пилешки паприкаш, 2700 g	23,00
		— рибиќ во сос, 300 g	19,50
		— рибиќ во сос, 2700 g	17,50
		— говедски јазик во сос, 300 g	19,50
		— говедски јазик во сос, 2700 g	17,50

	Дин/kg		Дин/kg
— грав со сланина, 2600 g	15,00	б) говедски лој:	
— грав со колбас, 2600 g	15,00	— говедски топен лој, јастив, во сан-	
— шкембиња (филети) со сланина, 2600 g	15,70	даци и буриња	5,50
— говедска ролата, 300 g	19,50	— говедски нетопен лој, јастив, бу-	
— говедска ролата, 2700 g	17,50	брежник	6,00
— пилав, 300 g	17,50		
— пилав, 2700 g	15,00	в) други маснотии:	
— месна салата	30,00	— свинско сало	8,00
— деликатес месна салата	35,00	— свежа свинска грбна сланина	8,00
— војводински ражњики	36,00		
— ражњики	36,00	5) вакуум-пакувани и други пакувани про-	
— мешано месо	39,50	изводи:	
— босански грав, 4 kg во блок	14,05	а) вакуум-пакувани и други пакувани	
— дебрецински гулаш, 4 kg во блок	14,80	производи од 0,500 kg — продажната	
— гувеч, 4 kg во блок	16,80	цена се наголемува до 3 динари за 1	
— шкембиња (филети) со хамбургер, 4 kg во блок	19,55	kg на име трошоци за пакување;	
— говедски гулаш, 4 kg, во блок	23,55	б) вакуум-пакувани и други пакувани	
— грав со хамбургер, 4 kg, во блок	14,75	производи над 0,500 kg — продажната	
— грав со хамбургер и со тесто, 4 kg во блок	14,75	цена се наголемува до 2 динари за 1	
— грав со хамбургер и со зеље, 4 kg во блок	14,00	kg на име трошоци за пакување.	
— грав со колбас, 4 kg во блок	17,95		
— грав со свинско месо, 4 kg во блок	17,95	2. Цените од точка 1 на оваа спогодба се под-	
— грашок со свинско месо, 4 kg во блок	20,45	разбираат како продажни цени на производителот,	
— боранија со свинско месо, 4 kg во блок	19,55	франко фабрика, при задржување на постојните ус-	
— грашок со телешко месо, 4 kg во блок	24,95	лови на продажбата.	
— месни округлици во сос од домати, 4 kg во блок	18,00	3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот	
— пашта-фажол, 4 kg во блок	17,95	завод за цени, со решение бр. 815/1 од 12 октомври	
— пашта-шута, 4 kg во блок	17,95	1973 година.	
— пилешки паприкаш, 4 kg во блок	21,25	4. Со денот на влегувањето во сила на оваа спо-	
— полнети пиперки, 4 kg во блок	18,10	годба престанува да важи Спогодбата за промена	
— ричет со хамбургер, 4 kg во блок	13,20	на затечените цени за преработките од месо	
— сарма, 4 kg во блок	17,15	(„Службен лист на СФРЈ“ бр 21/73).	
— сатараш, 4 kg во блок	16,50	5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден	
— секељ-гулаш, 4 kg во блок	16,20	од денот на објавувањето во „Службен лист на	
— срце на кисело, 4 kg во блок	19,25	СФРЈ“.	
— срце со компир, 4 kg во блок	16,20	Претставници на производителите: „УПИ“	
— свински паприкаш, 4 kg во блок	21,90	— Сараево, „Винекс“ — Брчко, „ПИК“	
— телешки паприкаш, 4 kg во блок	28,15	— Врбовац, „Босут“ — Винковци, „Подравка“ —	
— вариво од грашок, 4 kg во блок	12,80	Копривница, „Билогора“ — Вјеловар, ПИК	
— вариво од боранија, 4 kg во блок	12,80	„Съеме“ — Сесвете, „Вајда“ — Чаковец, „Гаври-	
— зеље со свинско месо, 4 kg во блок	17,10	ловић“ — Петриња, Месна индустрија — Риека,	
— косана шницла пржена, 3 kg во пластични вреќички	40,30	„Центроколонијал“ — Скопје, ПК „Београд“ —	
— свинско печење, 3 kg во пластични вреќички	56,25	Палинска Скела, „Тимок“ — Заечар, БИМ	
— телешко печење, 3 kg во пластични вреќички	73,15	„Славија“ — Белград, „Инекс“ — „Црвена звез-	
— похована свинска шницла, 3 kg во пластични вреќички	63,70	да“ — Крагуевац, „Подриње“ — Шабац, „Агро-	
— похована телешка шницла, 3 kg во пластични вреќички	81,55	експорт“ — Крушевац, „Агроекспорт“ — Младен-	
— поховано пилешко месо, 3 kg во пластични вреќички	56,25	овац, „Агроекспорт“ — Дољевац, „Агроекспорт“	
		— Бања Лука, „Агроекспорт“ — Рашка, „Ју-	
		хор“ — Светозарево, „Србија — 10. октобар“	
		— Велика Плана, „МИП“ — Пожаревац, „Зла-	
		тибор“ — Чајетина, „Срем“ — Шид, „Венац“ —	
		Нови Сад, „Карнекс“ — Врбас, Живинопромет“	
		— Бечеј, „Митрос“ — Сремска Митровица, „29.	
		ноембар“ — Суботица, „БЕК“ — Зрењанин,	
		„Центрокоп“ — ПИК — Кикинда, „Банат“ —	
		Банатски Карловац, „Тамиш“ — Панчево, „Емо-	
		на“ — Љубљана, „Меркатор“ — Љубљана, „Ме-	
		со“ — Трбовље, Товарна месних izdelkov —	
		Постојна, Кладница и хладњача — Призрен,	
		„Агропромет“ — Карловац, „Месокомбинат“ —	
		Лесковац, Кметијски комбинат „Хмезад“ — Це-	
		ље, Кметско господарство — Шкофја Лока,	
		„Србокооп“ — Белград, „Топола“ — Бачка Топо-	
		ла, „Имес“ — Загреб, ИПК „Србијанка“ — Ва-	
		лево, „Живинопромет“ — Нова Горица, „Хепок“	
		— Мостар, „Буро Салај“ — Валпово, „Кошаки“	
		— Марибор, ПИК „Беље“ — Дарда, „Чока“ —	
		Чока и Кметијски комбинат — Шентјур.	

4) јастива свинска маст, говедски лој и други маснотии

а) свинска маст:

— свинска маст од 0-500 до 1 kg	8,00
— свинска маст, во лимени канти од 3 до 8 kg	8,00
— свинска маст во лимени канти над 8 до 21 kg	7,70
— свинска маст во сандаци од 25 kg	7,15
— свинска маст во бочви од 180 kg	7,15

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/73, се поткраднале долунаведените грешки та се дава

ИСПРАВКА

НА СТАТУТОТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во член 23 наместо зборот: „вршат“ треба да стои: „врши“, а наместо зборовите: „Сојузот на заедниците и генералниот секретар“ треба да стои: „Сојузот на заедниците и“.

Од Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија, Белград, 19 октомври 1973 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ТУЗЛА ЗА ВРАЌАЊЕ НА УПЛАТЕНИТЕ ОПШТИНСКИ ПРИ- ДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I. Генералниот директор на Службата на општественото книговодство — на Централата во Сараево, предложи поведување постапка за оценување на законитоста на Одлуката за враќање на уплатените општински придонеси од личниот доход од работен однос за образование и воспитување на организациите на здружениот труд, што ја донесе Собранието на општина Тузла од 25 декември 1972 година („Службени гласник општине Тузла“, бр. 17/72). Со таа одлука стапката на придонесот од личниот доход од работен однос за образование и воспитување од 4,85% колку што со Одлуката за општинските придонеси и даноци на граѓаните на подрачјето на општина Тузла за 1972 година беше предвидено, е намалена на 0,85% почнувајќи од 1 јануари до 30 септември 1972 година, и тоа само на работниците вработени во рудниците на јаглен. Предлагачот смета дека Одлуката не е во согласност со Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходите од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет на производи и услуги и од судските такси во 1972 година од 21 јуни 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72). Со тој закон е предвидено вишокот на приходите над 14%, во однос на 1971 година што се формира од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет на производи и услуги и од судските такси во 1972 година, да се издвојува на посебни сметки на корисниците на тие средства и дека не може да се користи односно дека тие средства исклучително можат да се користат за враќање на уплатените придонеси од личниот доход од работен однос на организациите на здружениот труд по пат на намалување на стапката на тој придонес (член 4 од Законот). Предлагачот смета дека Законот не содржи овластување за општинските собранија враќањето на средствата по пат на намалување на стапката на придонесот да можат да го вршат и во корист само на една организација на здружениот труд, а кое Собранието на општина Тузла со оспорената одлука го предвидела, та од изнесените причини предложи Одлуката да се поништи како незаконита.

II. Собранието на општина Тузла во одговорот на предлогот ги оспори наводите на предлагачот истакнувајќи дека со ниеден пропис не е ограничена во својата надлежност да врши намалување на стапката на придонесот од личниот доход од работен од-

нос, како на сите така и на поодделни организации на здружениот труд.

III. Оценувајќи ја законитоста на оспорената одлука, Уставниот суд на Југославија по спроведената претходна постапка и одржаната јавна расправа утврди дека Одлуката на Собранието на општина Тузла за враќање на уплатените општински придонеси од личниот доход од работен однос за образование и воспитување на организациите на здружениот труд, не е во согласност со законот. Придонесот од личниот доход од работен однос за образование го вовеле Собранието на општина Тузла врз основа на овластувањето од Законот за финансирање на воспитувањето и образованието од 28 декември 1968 година („Службени лист СР БиХ“, бр. 33/66) кој важеше до 31 декември 1972 година и согласно со принципите утврдени со одредбите на Основниот закон за придонеси и даноците на граѓаните, што врз основа на Законот за важењето на одредени одредби на сојузните закони во областа на стопанството од 28 декември 1971 година („Службени лист СР БиХ“, бр. 37/71) важеле како одредби на републичкиот закон до 31 декември 1972 година. Според одредбите на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, граѓаните на територијата на иста општествено-политичка заедница имаат, под еднакви услови што се одредени со законот, еднакви обврски во поглед на плаќањето на придонесите и даноците. Стапките на придонесите и даноците се единствени на целата територија на општествено-политичката заедница, доколку со тој закон не е одредено поинаку. Општествено-политичката заедница може да донесува прописи за трајни и повремено ослободувања и олесненија од плаќање на оние придонеси и даноци што нејзе ѝ припаѓаат, ако тоа го бара поттикнувањето на производноста на трудот, развојот на поодделни стопански или други дејности, остварувањето на мерките на социјалната политика или ако тоа то налагаат други општи интереси.

Бидејќи Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходите од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет на производи и услуги и од судските такси во 1972 година, предвидувајќи во член 4 можност за враќање на вишокот на приходите над 14% по пат на намалување на стапката на придонесите на организациите на здружениот труд, не ги одредува условите под кои може да се врши намалувањето на придонесите односно не го пропишува овластувањето намалувањето да може да се врши само за поодделни организации на здружениот труд и не ја предвидува можноста за отстапување од важечките принципи при донесувањето на прописи за воведување на придонесот од личниот доход од работен однос и за ослободувањата и олесненијата за плаќање на тие придонеси, тоа и намалувањето на стапката на придонесот од личниот доход од работен однос за образование, врз основа на овластувањето од член 4 на тој закон, мора да се врши согласно со принципите за воведување придонеси.

Намалувањето на стапката на придонесот од личниот доход од работен однос за образование само за работниците на една организација на здружениот труд, односно само за работниците вработени во рудниците на јаглен „Крека Бановиќ“, според становиштето на Уставниот суд на Југославија, не е во согласност со тие принципи ниту со овластувањето од член 4 на Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходите од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет на производи и услуги и од судските такси во 1972 година.

IV. Од изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

1. Стапките на придонесот од личниот доход од работен однос според одредбите на Основниот закон

за придонесите и даноците на граѓаните, морале да бидат единствени на целата територија на општествено-политичката Заедница.

2. Се поништува Одлуката на Собранието на општина Тузла за враќање на уплатените општински придонеси од личниот доход од работен однос за образование и воспитување на организациите на здружениот труд од 25 декември 1972 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени гласник општине Тузла“.

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседавач судија Боривоје Рониќ и членови на Судот: Иван Божиќевич, д-р Александар Фира, Радивоје Главиќ, Димо Кантардиски, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 107/73

11 септември 1973 година

Белград

Го заменува
претседателот
на Уставниот суд на
Југославија
судија,
Боривоје Рониќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за формирање Совет за прашања на општествено-политичкиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ

За претседател и членови на Советот за прашања на општествено-политичкиот систем се именуваат, и тоа:

за претседател:

д-р Антон Вратуша, потпретседател на Сојузниот извршен совет;

за членови:

1) Јуре Билиќ, член на Извршното биро на Претседателството на СКЈ;

2) Фердо Палац, член на Републичкиот извршен совет на СР Босна и Херцеговина;

3) Ѓорѓи Цаца, член на Републичкиот извршен совет и републички секретар за законодавство и организација на СР Македонија;

4) Владимир Клеменчиќ, член на Републичкиот извршен совет на СР Словенија;

5) Ристо Јовановиќ, член на Републичкиот извршен совет на СР Србија;

6) Милан Рукавина—Шаин, потпретседател на Републичкиот извршен совет на СР Хрватска;

7) д-р Мијат Шуковиќ, потпретседател на Републичкиот извршен совет на СР Црна Гора;

8) Мојсие Миљковиќ, потпретседател на Покраинскиот извршен совет на САП Војводина;

9) Енвер Реџеџи, член на Покраинскиот извршен совет и покраински секретар за законодавство и организација на САП Косово;

10) д-р Леон Гершковиќ, претседател на Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина;

11) Борислав Радоев, член на Претседателството на Сојузната конференција на ССРНЈ;

12) Драгослав Мишиќ, секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

13) Стојан Миленковиќ, заменик-претседател на Стопанската комора на Југославија.

Б. бр. 83

3 октомври 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник-сојузен секретар за земјоделство се назначува Жарко Остоиќ, генерален директор на Шумарско-индустриското претпријатие „Јахорина“.

Б. бр. 80

3 октомври 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Рашета Мила Смиља;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Добринић Божићара Зоран, Лојовић—Шобат Јована Боса;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ковач-Ристић Димитрија Вера, Милетић Павла Милутин, Вучетић Ђока Марко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрић-Цота Петра Мила, Турчин Боже Милош, Галић Мила Мићо Јовановић Радосава Драгољуб, Којић Славка Бисерка, Крајновић Јанка Милица, Круеви Љимана Хусеин, Љепојевић Петра Ђорђе Наерловић Луке Петар Обрадовић Милорада Живорад Радуловић Милана Србољуб Роловић Мила Љубомир Русић Кузмана Никола, Вукашиновић Љубомира Будимир;

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Перош Дуе Звонко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Стефановић Чедомира Милан;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бучановић—Србуловић Илије Гроздана, Караџић—Живковић Радмира Добрила, Миловановић—Шевић Боже Драгица.

Бр. 41

24 април 1973 година

Белград

Претседател на
републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водникот—стажист: Тамбурић Милоша Илија;
десетарите: Антонијевић Милутина Драган, Боришић Милана Боже, Бродар Антона Антон, Тирић Србислава Драгиша, Димић Анђелка Милорад, Фендуик Андраша Карол, Габер Стевана Виктор, Хоџић Рахмана Сулејман, Латес Милана Драган, Лентић Драгиша Верољуб, Миловановић Николе Ми-

лутин, Николић Витка Миленко, Петровић Његована Драго, Пешовић Милуна Радољуб, Пивац Стипана Стипе, Попић Трајка Миодраг, Саздановски Косте Петар, Станковић Радисава Борибоје, Стефановић Радослава Ђорђе, Шишић Иве Иво, Тодоровић Здравка Добица, Томанезић Милоша Никола, Ујчић Ивана Дарко, Вучковић Душана Слободан, Живковић Јована Алекса;

разводниците: Брковић Властимира Радован, Кимовић Петра Петер, Савин Владе Тодор;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водникот стажист: Деспотов Зорана Радован;
десетарите: Аговић Ризвана Туле, Аџић Љубана Јован, Ахмединовић Абдула Рефик, Бабић Тода Милан, Бечић Хусеина Мирсад, Берак Јована Радослав Билетић Мартина Здравко, Војанић Будимира Милован, Воос Фране Фрањо, Бугарски Жарка Душан, Бурул Ермина Бруно, Ѓалић Јанка Ђуро, Ѓајић Ивице Анто, Добровичкић Франца Игор, Ѓулај Јожефа Јожеф, Гачановић Рамиза Исмет, Гавански Миленка Саво, Гојковић Војина Лазар, Граховец Милана Сретен;

Хоџић Ризе Исмет, Хурем Мехе Фикрет, Ибровчанин Милана Бранко, Јеруц Леополда Звонимир, Јевтић Милоша Радиша, Јовановић Драгише Добрибоје, Јовановић Бранка Божица, Јовановић Стевана Стеван, Јовановски Душка Љубиша, Јурић Бранка Драган, Кавазовић Смаје Зенур, Кошарац Васе Милорад Костић Драгољуба Миладин, Крупалија Зајка Хамлија, Кухо Мустафе Хамо, Куљанац Јакова Анте, Кузмановић Ивана Андрија, Лаловић Велимира Владо;

Мајановић Хрусте Асим, Мајсторовић Србољуба Милан, Маринковић Радоша Милош, Микић Гојка Владо, Миладиновић Саве Жељко, Милановић Милана Милош, Милинковић Томислава Предраг, Милутиновић Луке Милан, Митровић Панте Желимир, Младеновић Петра Борислав, Млиналић Штефана Штефан, Муминовић Ратка Миро, Мустачевић Бега Ахмет, Накарада Петра Драган, Недељковић Раде Душан, Нешковић Милорада Младомир, Николић Милана Драган, Нишић Мице Марко, Океић Мухарема Етхем, Перић Љубе Сретен, Петровић Светислава Милутин, Петровић Јеленка Владан, Пилчевић Рафаила Драгољуб, Проквић Милорада Милан, Поздерац Хакије Расим;

Радановић Ђуре Милорад, Радић Миодрага Зоран, Радиновић Пере Перо, Раичевић Драге Ранко, Савић Драге Светозар, Смаиловић Јусуфа Теуфик, Стојић Јове Марко, Станковић Николе Миливоје, Стрниша Силвестра Емил, Свјетелица Сакиба Алија, Шараба Данила Гаврило, Шогољ Дервиша Фериз, Тодоровић Николе Драган, Тодоровић Рашка Милан, Вале Јосипа Дарио, Воштанић Драгоша Горољуб, Вујовић Николе Недељко, Вукчевић Радмира Јакша, Зечић Хасе Мухарем, Живковић Миљка Милија;

разводниците: Аксентијевић Милутина Маријан, Баша Лудвика Љубо, Башељ Јоже Јоже, Бисер Садика Хамдо, Бензон Марина Анте, Бјекић Јована Драган, Блацак Бајрама Шабан, Буковац Антона Владо, Ѓирић Данила Милосав, Ѓосић Хасана Мехмед, Ѓурчић Ненада Радивоје, Ѓурић Томе Сава, Ѓуковић Реље Млађен, Димитријевић Живојин Радисав, Драгојловић Божицара Јордан, Ѓурасовић

Љубе Драган, Гостоић Тодора Милош, Харлахер Јосипа Владимир, Ивковић Османа Тахир, Јакшић Јове Никола, Јосовић Петра Михајло, Јовановић Радисава Милорад;

Карџоца Адема Фуад, Киро Јаква Душко, Кларид Јосипа Антун, Коларић Франца Јанко, Костадиновић Илије Ненад, Ковачевић Косте Недељко, Кречковић Станимира Милан, Крстоф Фридерика Јожеф, Крушец Франца Марјан, Лазид Новака Душан, Лазид Милорада Зоран, Лубина Фране Маријан, Мацура Милана Душан, Манас Данте Јоже, Марид Милорада Владимир, Матепа Мије Жељко, Матошевић Ивана Златко, Милавец Шандора Мирослав, Милић Мирослава Новица, Милојековић Миодрага Сокот;

Одаловић Данила Драган, Опачић Милана Раде, Павловић Славољуба Ђорђе, Печник Јоже Јоже, Пјевац Јове Иван, Петровић Сибина Радован, Пешкић Серафима Русомир, Ресановић Драгана Љубан, Рупчић Петра Мирко, Север Стјепан Жељко, Сокић Николе Никола, Смиљковић Смиљка Миливој, Спасојевић Јелисава Душан, Столић Ђорђа Јован, Шћепановић Божицара Милоица Шкрињар Ивана Звонко, Шкртић Томе Томо, Тубић Милана Јован, Урошевић Драгослава Миле, Васовић Славка Радован, Вилимоновић Миодрага Миљко, Вуковић Шпире Андрија, Вуковић Вуксаса Бранислав, Забавник Ивана Марјан;

војнициште: Ајдић Михајла Мирам, Алибеговић Зихније Ресик, Алија Ђула Раиф, Алмашин Иуре Иуре, Андријин Миодрага Мирослав, Андријин Бориса Никослав, Анталковић Војислава Станиша, Арсеновић Илије Милутин, Аврамовски Аврама Киро, Азид Емина Камбер, Бабашић Мехмеда Милфтар, Бабишек Валентина Антоа Бајиди Омера Хусеин, Балабан Ђукана Душко, Балинт Јожефа Андрија, Баљовић Божицара Драгослав, Бановић Бошка Гојко, Белер Силвестера Игњат, Беншић Јосипа Јосип, Бербић Расима Шефкет, Беркопеч Алојза Митко, Берлеп Јанка Јанко Бодин Бранка Милош, Бошев Јордана Ванчо, Босилков Петра Шимун, Божић Станка Владо Бранисављевић Јеврема Радослав, Брежовић Живојина Слободан, Бривовар Душана Душан, Брођанац Пере Милан, Буљевић Анте Дане, Bugdusch Borisa Istok;

Прногорчић Саве Марко, Цунк Франца Станко, Цветковић Боровоја Никола, Цветковић Милорада Слободан, Цветнич Ане Данила, Чехајић Ибрахима Сакиб, Циплаковски Илије Драги, Ђулум Ахмета Садик, Дајић Стевана Ђорђе, Данев Бернарда Александар, Денчић Момчила Слободан, Димевски Илије Методије, Димитровски Пере Бранко, Динић Драгољуба Слободан, Динић Божицара Зоран, Добранић Николе Јосип, Добросављевић Милоша Раде, Доброжански Ивана Јосип, Догани Брахима Хасан, Дојчиновић Николе Жарко, Дорник Антона Мартин, Драгомировић Александра Драган, Дмитровић Боже Бошко, Дринић Раде Милан, Дубравин Војислава Слободан, Дурмић Сулејмана Хусеин, Дузан Алаге Ибро, Ђоровић Милана Миодраг, Ђукић Миле Здравко, Ђурђевић Милоша Радош;

Фелдвари Фране Ђуро, Филиповић Живослава Милисав, Филиповић Милете Слободан, Филковић Стјепана Никола, Фридл Фране Аугуст, Фукс Конрада Јожеф, Гајоди Михаља Нандор, Галовић Милутина Југослав, Гапшаровић Марка Дане, Гилезан Јована Аурел, Грацић Хасана Расин, Гружић Бранка Драган, Халилић Хасана Сеид, Халужан Винка Ивица, Хасић Рече Мехмед, Хашани Мехмета Екрем, Хорват Анте Драган, Хорват Јанеза Иван, Хорват Мартина Јоже, Хорватски Антона Андрија, Ибраими Асана Исуф, Илић Живана Ду-

шан, Иванчић Марка Макс, Иванић Димитрија Слободан, Ивић Мије Иво, Ивковић Љубише Душан, Ивковић Мустафа Сејо, Јаневски Маринка Боро, Јанковић, Мирослава Миломир, Јанус Николе Драган, Јелисијевић Златибора Слободан, Јевтић Станка Љубомир, Јевтовић Радивоја Радиша, Јовановић Драгомира Божицар, Јовановић Стојке Јозан, Јовановић Благоја Владан, Јовановић Војислава Властимир, Јовановић Драгољуба Стојадин, Јовановић Стојмире Чедомир, Јовичић Миливоја Радосица, Јовић Живорада Милорад, Јовић Јерка Ненад, Југовић Имбре Миљенко;

Каро Иштвана Ференц, Кавчић Мартина Милан, Кекић Вујице Небојша, Кекић Душана Зоран, Кешчевић Османа Мустафа, Кикић Ефракима Мухарем Клепац Ивана Жељко, Кметец Вицента Франц, Кнезовић-Журџ Мате-Јуре Иван, Кочовски Сотира Слободан, Комљен Анте Мирко, Коренчић Макса Борут, Костоески Ђорђа Благоје, Ковачић Петра Гриша, Ковачевић Вида Војко, Кривошија Михајла Михајло, Крпан Николе Владислав, Крстић Стојана Миодраг, Крнковић Ђорђијев Христо, Кунић Бошка Јован, Квесић Благе Иван, Лазаревић Бошка Ђорђо, Лазид Милорада Новица, Лековић Бранка Првослав, Лигага Мехе Расим, Литта Душана Станко, Љепоја Симе Драгољуб, Луковић Милана Вучић;

Маријановић Живорада Добровој, Марковић Милорада Љубомир, Марковић Васе Недељко, Марковић Радомира Живорад, Матић Боре Радивој, Матић Војимира Радован, Матић Душана Сретен, Мартиновић Стојана Радисав, Марушић Имбре Мирко, Медак Стјепана Карло, Медиц Алојза Јоже, Мехмедагић Мехе Хусо, Мехле Франца Бојан, Месарић Роке Антун, Месарош Фране Јанаш, Мезеи Ференца Иштван, Межић Вилијама Вилијам, Михајловић Ђорђије Драгиша, Михаиловић Станише Драгиша, Михаловски Санде Тома, Мијајловић Љубодрага Животије, Мијаговић Николе Боро, Миклеушевић Илије Антун, Милановић Марка Срећко, Милићевић Радотка Милан, Милићевић Стевана Мирослав, Миливојевић Вуксана Милорад, Милованчевић Владимира Милорад, Миловановић Стевана Животије, Милианић Обрада, Вељко, Мишић Живадица Драгослав, Мирков Мите Ђорђе, Миросављевић Мирослава Драган, Митровић Драгољуба Драгомир, Михар Франца Андреј;

Недаћа Јосипа Стјепан, Никитовић Синише Предраг, Николајевић Крстивоја Мирослав, Николић Чедомира Миленко, Новак Фране Здравко, Новаковић Петра Душан, Новићић Михаила Милутин, Обрадовић Милорада Слободан, Обрадовић Станоја Томислав, Обрадовић Момчила Владан, Ољача Лазе Мирослав, Ожболт Фране Фране, Пакић Карла Владимир, Пал Јожефа Јожеф, Палетак Иве Божо, Панчић Сретен Миролуб, Папић Веселина Никола, Павичић Антуна Иван, Павловић Чедомира Драган, Павловић Љубисава Миодраг, Павловић Момчила Славољуб, Пејовић Љубише Милисав, Петровић Славише Милисав, Петровић Душана Милорад, Петровић Божицара Слободан, Петровић Светозара Владимир, Петровић Цветка Живан, Петковић Симе Милија, Петрач Ђуре Иван, Петровић Драгомира Милутин, Петровски Ивана Киро, Пирева, Рамиза Мустафа, Планиншек Антоа Милан, Покимица Будимира Милан, Попадић Владе Александар, Прелеп Антона Јожеф, Продановић Љубисава Крстивоје, Проха Та-

иба Касим, Пруговечки Стјепана Младен, Пућурица Мурата Таир, Пухар Еугена Нарчизо;

Раденовић Бранислава Радолуб, Радосављевић Боривоја Раденко, Радосављевић Миле Стево, Радмилац Миладина Светислав, Раковник Виценца Јакоб, Рат Ивана Иван, Ратајац Фрање Јосип, Равић Душана Миленко, Реџић Мухарема Мурат, Роксић Живојина Илија, Романи Кадри Исак, Роп Људмиле Јанез, Рошер Франца Адам, Ружић Драгољуба Живан, Самуровић Милића Милорад, Себастијан Антуна Мато, Сеизовић Жарка Раде, Секулић Емануела Андрија, Сенековић Јоже Тончек, Симић Милорада Добривоје, Словић Ђуре Веселин, Сљук Павла Павел, Смилић Вељка Миливоје, Спудић Јуре Жељко, Сретеновић Драгољуба Ранислав, Стаменковић Војислава Боривоје, Станић Живана Зоран, Станковић Милорада Јовица, Станковић Радисава Милисав, Старчевић Нурате Мустафа, Старовешки Јоже Иван, Стегу Франца Јошко, Степановић Јована Драгиша, Стевановић Младена Никола, Стојановић Алексе Драган, Стојановић Косте Радомир, Стојановић Милорада Славољуб, Стојановић Здравка Мирослав, Столић Јована Илија, Свраћа Рахмана Исат;

Шафарић Стјепана Штефан, Шебетић Јосипа Иван, Шећировић Абдула Афиз, Шеруга Елека Емил, Шимовић Јуре Иван, Шљивић Гвоздена Миодраг, Шкрљ Алојза Бранко, Шкуљ Милана Милан, Шпољарић Јосипа Иван, Тадић Вида Иво, Талић Алије Хакија, Теклић Ивића Драшко, Тодоровић Радосав Миомир, Томић Боже Цвијетин, Траиловић Витомира Радиша, Трајковић Трајка Срећко, Трако Муле Билал, Трифуновић Љубодрага Зоран, Трпевски Димитрија Илија;

Вад Јосипа Ђерђе Васић Светислава, Борислав, Васић Пере Милан, Великоња Франца Звонко, Вељковић Велимира Жарко, Видаковић Миленка Љубиша, Видмар Виктора Јоже, Величковић Дамњана Радиша, Воцрвник Леонарда Мирослав, Војринц Силвестера Борис, Вранић Рудолфа Звонко, Вучетић Милана Миломир, Вугринец Фрање Драго, Вуканчић Мије Иво, Вукман Данила Мирко, Вуксановић Драгослава Љубомир, Вулетић Гојка Драгомир, Вулић Ивана Александар, Зајц Ханца Иван, Зарић Илије Славољуб, Зечевић Драгољуба Марко, Зерем Назифа Зијад, Зовко Илије Здравко, Живковић Бранка Љубиша, Живковић Срете Раде, Живковић Богдана Зоран, Жужа Анте Мирко.

Бр. 42

25 мај 1973 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖАНА:

	Страна
789. Одлука за височината на дневниците на сојузните пратеници и функционери —	1665
790. Одлука за износот на надоместокот на трошоците на сојузните пратеници за вршење на пратеничка функција —	1665

Освободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр 413 55/72 03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 11

	Страна
791. Одлука за височината на надоместоците за трошоците за двоен живот од семејството на сојузните пратеници и функционерите —	1665
792. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за мерките за заштита од внесување на колера —	1666
793. Одлука за измена на Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1974 година —	1666
794. Правилник за минималните услови во поглед на бактериолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот —	1666
795. Правилник за техничките нормативи и услови за проектирање и градење на железнички тунели —	1669
796. Наредба за пресметувањето и уплатувањето на средствата на републиките и автономните покраини за исплати на развојните премии во 1973 година —	1677
797. Одлука за регистрација на кредитните работи со странство —	1677
798. Одлука за највисокиот износ до кој деловните банки можат да даваат гаранции во врска со финансирањето на инвестиции —	1677
799. Упатство за дополнително на Упатството за начинот на плаќањето со меница, чек, обврзница, потврда и сертификат како инструменти на плаќање —	1678
800. Договор за начинот на формирањето на малопродажните цени за свежо месо —	1678
801. Спогодба за промена на затечените цени за термоакумулациони печки и за нивни делови —	1679
802. Спогодба за промена на затечените цени за калциум-карбид —	1680
803. Спогодба за промена на затечените цени за индустриска нитроцелулоза NCI-L и NCI-D —	1680
804. Спогодба за промена на затечените цени за оков и прибор за градежна столарија и мебел и за одредени производи за широка потрошувачка —	1680
805. Спогодба за промена на затечените цени за металуршки кокс —	1681
806. Спогодба за промена на затечените цени за рибини конзерви —	1681
807. Спогодба за промена на затечените цени за целофан —	1681
808. Спогодба за промена на затечените цени за предива од полиакрилни влакна и трикотажни предмети за облекување, позамантерија и чорапи од тие предива —	1682
809. Спогодба за промена на затечените цени за пневматици —	1682
810. Спогодба за промена на затечените цени за одделни преработки од месо —	1682
Исправка на Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија —	1688
Одлука за оцена на законитоста на Одлуката на Собранието на општина Тузла за враќање на уплатените општински придонеси од личниот доход од работен однос за образование и воспитување на организациите на здружениот труд —	1688
Назначувања и разрешувања —	1689
Одликувања —	1689